



СЛУЖБ

НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ“ излегува по потреба во српско, хрватско, словенско и македонско издание. — Огласи по тарифата. — Жиро сметка при Народната банка на ФНРЈ за претплата и одделни издања број 101-11, за огласи 101-11 1-30 1-331.

Среда, 6 август 1958

БЕЛГРАД

БРОЈ 31

ГОД. XIV

Цена на овој број е 80.— дина. — Претплата за 1958 година изнесува 1700.— дина., а за странство 2500.— динари. — Редакција: Улица Краљевика Марка бр. 9. — Телефони: Редакција 28-838, Администрација 26-276 Продажно одделение 22-619 Тел. центар 28-918.

602.

Врз основа на членот 81 од Законот за државната управа („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 13/56), Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА ДРЖАВНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РАБОТИТЕ НА НАРОДНАТА ОДБРАНА

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Државниот секретаријат за работите на народната одбрана (во натамошниот текст: Државниот секретаријат) е сојузен орган на управата и орган на Врховниот командант на оружените сили, чиј делокруг е определен со одредбите од членот 10 на Законот за сојузните органи на управата, со Законот за Југословенската народна армија и со Законот за народната одбрана.

Како орган на Врховниот командант Државниот секретаријат, врз основа на закон и во рамките на овластувањата што му се дадени од страна на Врховниот командант, врши работи на командување со Југословенската народна армија, како и други работи што врз него ќе ги пренесе Врховниот командант.

Член 2

Работите од делокругот на Државниот секретаријат ги вршат: државниот секретар, државните потсекретари, началникот на Генералштабот, началникот на Позадината, организационите единици на Државниот секретаријат, воените територијални органи, Командата на воената морнарица, Командата на военото воздухопловство, Командата на граничните единици, Командата на гардата и единиците и установите на Југословенската народна армија.

Член 3

Државниот секретаријат има право од органите на државната управа, установите, стопанските, другите самоуправни и општествени организации на кои им е доверено вршењето на работите на јавната служба, да бара податоци и извештаи што му се потребни за вршење на работите од својата надлежност.

Со иста цел Државниот секретаријат има право да организира советување со органите и организациите од претходниот став по прашањата од нивниот делокруг што се во врска со работите на народната одбрана.

II. ДРЖАВЕН СЕКРЕТАР

Член 4

На чело на Државниот секретаријат стои, со неговата работа раководи и го претставува државен секретар.

Член 5

Државниот секретар го организира вршењето на работите во Државниот секретаријат и назначува, унапредува и разрешува подофицири и воени

службеници и службеници — граѓански лица на служба во Југословенската народна армија. Врз основа и во границите на овластувањата што ќе му ги даде Врховниот командант, државниот секретар назначува и разрешува офицери и врши други работи од надлежноста на Врховниот командант.

Државниот секретар во границите на правата и должностите што му се дадени со Законот за Југословенската народна армија, е највисок дисциплински старешина во Државниот секретаријат.

Член 6

За вршењето на работите што на Државниот секретаријат му се ставени во надлежност со закон и со прописи на Сојузниот извршен совет, државниот секретар му одговара на Сојузниот извршен совет, а за вршењето на работите во областа на командувањето, како и на другите работи што врз него ги пренесол Врховниот командант, му одговара на Врховниот командант.

Член 7

Во вршењето на работите од надлежноста на Државниот секретаријат, државниот секретар има право да донесува правилници, наредби и управни упатства за извршување на уредбите и на другите прописи на Сојузниот извршен совет и на прописите што ги донесува Врховниот командант, кога е тоа со тие прописи предвидено или е потребно заради извршување на тие прописи.

Државниот секретар донесува решенија во управната постапка и кога одлучува по одделни конкретни прашања, како и во други случаи предвидени со прописите, ако со оваа уредба, со посебни прописи или акти на државниот секретар не се овластени за тоа други старешини.

Државниот секретар може, врз основа на посебно законско овластување, да донесува правилници, наредби и упатства за извршување на закони.

Државниот секретар има право, врз основа на посебно овластување од Врховниот командант, да донесува оперативни, тактички и други правила, наредби и упатства и други акти во областа на командувањето и во другите работи што му ги има ставено во надлежност Врховниот командант.

Член 8

Во рамките на делокругот на Државниот секретаријат, државниот секретар издава инструкции и објаснувања за применување на определени прописи, а во согласност со закон и со други прописи донесени врз основа на закон и од страна на надлежниот државен орган.

Инструкциите и објаснувањата се задолжителни за органите на Државниот секретаријат, како и за единиците и установите на Југословенската народна армија.

Член 9

Во Државниот секретаријат постојат двајца државни потсекретари.

Државните потсекретари му помагаат на државниот секретар во вршењето на неговите работи и раководат со секторите на работите на Државниот секретаријат што ќе им ги определи државниот секретар.

За својата работа државните потсекретари му одговараат на државниот секретар.

Член 10

Државниот секретар во работите од надлежноста на Државниот секретаријат како орган на управата, во случај на негова отсутност или подолга спреченост, го заменува определен државен потсекретар. Во работите на командувањето што Државниот секретаријат го врши како орган на Врховниот командант државниот секретар го заменува началникот на Генералштабот.

Во заменувањето на државниот секретар определен потсекретар односно началникот на Генералштабот ги има соодветните овластувања на државен секретар.

Член 11

На државниот секретар во вршењето на неговите работи му помагаат и началникот на Генералштабот, началникот на Позадината и началниците на Персоналната управа и на Финансиската управа.

III. ОРГАНИЗАЦИОНА ПОДЕЛБА**Член 12**

Основна организациона поделба на Државниот секретаријат е:

- 1) Генералштаб на Југословенската народна армија;
- 2) Позадински сектор,
- 3) Политичко-управен сектор,
- 4) Сектор за работите на военото стопанство,
- 5) Персонална управа,
- 6) Финансиска управа,
- 7) Кабинет на државниот секретар.

1. Генералштаб**Член 13**

Генералштабот на Југословенската народна армија, како заеднички генералштаб за копнената војска, воената морнарица и военото воздухопловство, во рамките на својот делокруг, а во однос на плановите за одбрана на земјата и за подготвување на Југословенската народна армија за одбрана на земјата, врши координација на работите на видовите, родовите и службите на Југословенската народна армија и на организационите единици на Државниот секретаријат; ги врши работите што се однесуваат на подготвувањето и спроведувањето на плановите за одбрана на земјата, на пополнувањето, организацијата, дислокацијата, мобилизацијата и концентрацијата на Југословенската народна армија и раководи со наставата во неа, како и со предвојничката обука и со војармиското воено воспитување на граѓаните; ги проучува прашањата што се однесуваат на употребата на Југословенската народна армија; врши и ја организира тактичко-техничката студија на наоружувањето и воената опрема и предлата и ја ускладува политиката на наоружувањето; разработува и предлага насоки за системот на снабдувањето; студира прашања од военото раководење, воената доктрина, стратегијата, оперативката и тактиката и дава стручни мислења и предлози по тие прашања; предлага мерки и се грижи да се постигне единство на концепцијата во поглед на одбраната на земјата; го следи развојот на бојната готовност на Југословенската народна армија; подготвува предлози на организациони и други мерки и раководи со инспекцијата во таа област; ја проучува организацијата и развојот на странските армии; го следи развојот на воената наука и техника; подготвува нацрти на општи оперативни, тактички и технички прописи на видовите, родовите и службите; ја насочува научно-истражувачката и стручната работа во областа на историјата, географијата и другите науки, како и стручната воена издавачка, филмска и други помошни дејности; одржува односи со странски армии и врски со странските воени претставништва во земјата, врши работи во врска со работата на воените претставници во странство и соработува на работите на организацијата и мобилизацијата на одбранбените сили на земјата.

Генералштабот ги врши работите на општото раководење со управите на родовите на копнената војска.

Член 14

На чело на Генералштабот стои и со неговата работа раководи началник на Генералштабот, кој за својата работа му одговара на државниот секретар.

Генералштабот е поделен на управи и самостојни одделенија. Со управите и самостојните одделенија раководат началници, кои за својата работа му одговараат на началникот на Генералштабот.

Во рамките на управите можат да постојат одделенија и други организациони единици, а во рамките на одделенијата отсеци и реферати.

Член 15

Родовите на Југословенската народна армија се определени со Законот за Југословенската народна армија.

Работите на стручното раководење, како и работите во врска со организирањето, развојот и употребата на секој одделен род, ги врши одвојната управа на родот.

Управите на родовите на копнената војска се организациони единици на Државниот секретаријат.

Член 16

Со управите на родовите на копнената војска раководат началници.

Началниците на управите на родовите му се подчинети на началникот на Генералштабот и на него му одговараат за својата работа.

Во рамките на управите на родовите можат да постојат одделенија, отсеци и реферати.

2. Сектори**Член 17**

Позадинскиот сектор, како заеднички позадински орган за копнената војска, воената морнарица и военото воздухопловство, во рамките на својот делокруг: ги обединува и ги врши работите на подготвување и спроведување на плановите за снабдување на Југословенската народна армија со материјални потреби; ги врши општите работи на управувањето и ракувањето со подвижниот општонароден имот даден на користење на Југословенската народна армија и работите на контрола на материјалното работење во Југословенската народна армија; подготвува нацрти на правни, оперативни, тактички и технички прописи од својот делокруг; соработува со Генералштабот во подготвувањето и спроведувањето на плановите за одбрана на земјата и на координацијата на пополнувањето, дислокацијата и концентрацијата на материјалните резерви, како и на другите работи од својот делокруг.

Позадинскиот сектор ги обединува и ги врши работите на општото раководење со санитарската, интендантската, техничката, сообраќајната, ветеринарната и други позадински и помошни служби и ја насочува стручната издавачка дејност од својот делокруг.

Член 18

Политичко-управниот сектор ги врши работите што се однесуваат на општото раководење со морално-политичкото воспитување, со културно-просветното и општото образование на припадниците на Југословенската народна армија; врши работи на општото раководење со установите, службите и помошните дејности за културно-просветно и политичко образование на припадниците на Југословенската народна армија; врши управни и други правни работи на Државниот секретаријат, како и работи на општото раководење со работите на воено-судската управа.

Политичко-управниот сектор ги врши работите на општото раководење со правната служба и со службата за безбедност.

Член 19

Секторот за работите на военото стопанство ги врши работите што се однесуваат на организацијата и развојот на воената индустрија; ги изучува можностите на стопанските организации што работат за

воени потреби; ги врши работите во врска со подготвувањето на инвестициони планови на тие организации и се грижи за проширувањето на нивните капацитети; соработува на работите на организирање и мобилизација на одбранбените сили на земјата што се однесуваат до снабдувањето на Југословенската народна армија со материјални потреби за случај на мобилизација и војна; ги врши работите што произлегуваат од правата дадени на Државниот секретаријат спрема стопанските организации што работат за воени потреби; подготвува градежни програми и ги врши општите работи на управувањето со недвижниот општонароден имот даден на користење на Југословенската народна армија.

Секторот за работите на военото стопанство ги врши работите на општото раководење со градежната служба, како и работите на општото раководење со воено-техничката истражувачка дејност во Југословенската народна армија и со односните технички служби.

Член 20

Со секторите раководат државните потсекретари односно началникот на Позадината кои за својата работа му одговараат на државниот секретар.

Секторите, секој во рамките на својот делокруг, ја обединуваат работата и ги координираат работите на видовите, родовите и службите на Југословенската народна армија и на организационите единици на Државниот секретаријат.

Работите на секторите ги вршат управите и самостојните одделенија. Со управите и самостојните одделенија раководат началници, кои за својата работа му одговараат на раководителот на секторот, на кој му се потчинети.

Во рамките на управите можат да постојат одделенија, отсеци и реферати, а во рамките на одделенијата — отсеци и реферати.

Член 21

Службите на Југословенската народна армија се определени со Законот за Југословенската народна армија.

Работите на раководењето, како и работите во врска со организирањето, развојот и дејноста на секоја одделна служба ги врши односната управа односно одделение.

Управите односно одделенијата што раководат со одделни служби во рамките на секторот се организациони единици на Државниот секретаријат.

Член 22

Со управите односно одделенијата од претходниот член раководат началници. Началниците на тие управи односно одделенија за својата работа му одговараат на раководителот на секторот, на кој му се потчинети.

Во рамките на управите од претходниот став можат да постојат одделенија, отсеци и реферати, а во рамките на одделенијата — отсеци и реферати.

3. Персонална управа

Член 23

Персоналната управа ги врши работите што се однесуваат на пополнувањето на Југословенската народна армија со старешинскиот состав, на разместувањето, произведувањата, унапредувањата, оценувањата, одликувањата и други односи во службата; на евиденцијата и статистиката на старешинскиот состав и службениците — граѓански лица на служба во Југословенската народна армија; на работите што се однесуваат на планирањето и изборот на лица за школување; на остварувањето на правата од социјалното осигурување на воените лица и нивните фамилии, како и на други организациони и административни работи на персоналната служба.

Персоналната управа го проучува платниот систем и ги врши сите работи во врска со тоа, ја цени законитоста на актите за службеничките од-

носи на воените лица и службениците — граѓански лица на служба во Југословенската народна армија, како и другите работи во врска со спроведувањето на Законот за јавните службеници.

Со Персоналната управа раководи началник, кој за својата работа му одговара на државниот секретар.

Работите на Персоналната управа се вршат по одделенија и други организациони единици. Во рамките на одделение можат да постојат отсеци и реферати.

4. Финансиска управа

Член 24

Финансиската управа ја подготвува финансиската документација за потребите на Југословенската народна армија; подготвува предлог на претсметка на приходите и расходите и на завршна сметка на Државниот секретаријат; ја врши службата за приходи и расходи; ги врши работите на организацијата, ускладувањето и раководењето со финансиската служба; ги врши работите на контрола на финансиското работење во Југословенската народна армија и на финансиската инспекција над стопанските организации што работат за воени потреби.

Со Финансиската управа раководи началник, кој за својата работа му одговара на државниот секретар.

Работите на Финансиската управа се вршат по одделенија и други организациони единици. Во рамките на одделение можат да постојат отсеци и реферати.

5. Кабинет на државниот секретар

Член 25

Кабинетот на државниот секретар ги подготвува прописите и мерките што ќе му ги довери државниот секретар и соработува со други организациони единици на Државниот секретаријат во подготвувањето и правното ускладување на прописите и мерките; соработува со други државни органи во изработка на прописи што се однесуваат до народната одбрана, врши управни, координациони и други работи што ќе му ги довери државниот секретар и го уредува „Службени војни лист“.

Член 26

Со работите на Кабинетот на државниот секретар раководи началник според упатствата од државниот секретар. Началникот на Кабинетот за својата работа му одговара на државниот секретар.

Работите на Кабинетот на државниот секретар можат да бидат поделени на посебни организациони единици. Раководителите на овие организациони единици за својата работа му одговараат на началникот на Кабинетот.

Член 27

Општото одделение на Државниот секретаријат ги врши општите административни и технички работи и сметководствената служба во Државниот секретаријат како и работите на одржување и обезбедување на зградите и просториите на Државниот секретаријат и другите помошни дејности во Државниот секретаријат.

Член 28

Административното одделение на Државниот секретаријат раководи со административната служба и врши други општи управни работи што ќе му ги стави во делокругот државниот секретар.

Член 29

Со Општото одделение и со Административното одделение раководат началници.

Началниците на Општото и на Административното одделение му се потчинети на началникот на Кабинетот, според чии упатства работат и на кој му одговараат за својата работа.

Во рамките на Општото и на Административното одделение можат да постојат отсеци, реферати и други организациони единици.

6. Воен совет**Член 30**

Во Државниот секретаријат постои Воен совет како советодавен орган на државниот секретар.

Воениот совет му дава на државниот секретар мислења и предлози во работите од надлежноста на Државниот секретаријат.

Воениот совет, покрај државниот секретар, го сочинуваат началникот на Генералштабот, државните потсекретари, началникот на Позадината, командантите на армиските области, на воената морнарица и на военото воздухопловство, како и други воени раководители што ќе ги именува државниот секретар.

Воениот совет го свикува и на неговите седници претседава државниот секретар.

Началникот на Генералштабот е потпретседател на Воениот совет.

IV. ОВЛАСТУВАЊА НА СТАРЕШИНИТЕ НА ОРГАНИЗАЦИОНИТЕ ЕДИНИЦИ НА ДРЖАВНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ**Член 31**

Началникот на Генералштабот, државните потсекретари, началникот на Позадината и раководителите на организационите единици во Државниот секретаријат имаат право во областа на командирањето да издаваат наредби, наредувања и други акти на командирање за кои овластувањето им произлегува од Законот за Југословенската народна армија, од дисциплинските и други прописи или акти на Врховниот командант односно државниот секретар.

Член 32

Началникот на Генералштабот, државните потсекретари и началникот на Позадината:

1) донесуваат управни упатства за применување на прописите што ги има донесено Врховниот командант или државниот секретар, ако со тие прописи се овластени за тоа;

2) донесуваат решенија во управната постапка и кога одлучуваат за одделни конкретни прашања од делокругот на Генералштабот односно секторот, како и во други случаи предвидени со посебни прописи, ако за донесување на решение за одделни од тие прашања со закон или со други прописи не е овластен друг старешина;

3) издаваат стручни упатства (инструкции) во врска со организацијата и стручното вршење на службата, како и за начинот на вршење на работите од делокругот на Генералштабот односно секторот;

4) одобруваат планови и преземаат мерки што се однесуваат на работите од делокругот на Генералштабот односно секторот, ако за одобрување на одделни од тие мерки со закон или со друг пропис не е овластен друг старешина;

5) му поднесуваат на државниот секретар предлози на прописи и на други акти и мерки што ги подготвува Генералштабот односно секторот, а ги донесува друг државен орган, Врховниот командант или државниот секретар;

6) вршат распоред на подофицерите, офицерите и воените службеници, како и на службениците — граѓански лица на служба во Југословенската народна армија на работните места во рамките на Генералштабот односно секторот, ако со актот за назначување не им е определено работно место.

Државниот секретар може вршењето на одделни работи од претходниот став да го задржи за себеси.

Член 33

Објасненијата за примена на оперативните и тактичките правила ги дава началникот на Генералштабот, ако со одделни од тие правила или со други прописи не е овластен за тоа друг старешина.

Објасненијата за примена на правните прописи ги дава началникот на Политичко-управниот сектор, ако со одделни од тие прописи не е овластен за тоа друг старешина.

Објасненијата за примена на тактичките и техничките правила од областа на позадинските служби ги дава началникот на Позадината, ако со одделни од тие правила не е овластен за тоа друг старешина.

Член 34

Началниците на управите во рамките на делокругот на управата:

1) издаваат стручни упатства (инструкции) во врска со организирањето и стручното вршење на службата и за начинот на вршење на работите од делокругот на управата;

2) донесуваат првостепенни решенија во одделни управни работи од делокругот на управата, како и кога одлучуваат за одделни конкретни прашања, ако за тоа се овластени со прописи односно ако за тоа не е овластен друг старешина;

3) одобруваат планови и преземаат мерки што се однесуваат на работите од делокругот на управата, ако за одобрување на одделни од тие работи односно за преземање на одделни од тие мерки не е овластен друг старешина;

4) подготвуваат и им предлагаат на државниот секретар, на началникот на Генералштабот, на државен потсекретар односно на началникот на Позадината прописи и други акти и мерки што ги донесуваат повисоките старешини или други државни органи;

5) вршат распоред на подофицерите, офицерите и воените службеници, како и на службениците — граѓански лица на служба во Југословенската народна армија, на работните места во рамките на управата, ако со актот за назначување не им е определено работно место;

6) ја вршат редовната текушта преписка. Овластувањата од претходниот став точ. 1 до 6 ги има и началникот на Кабинетот на државниот секретар, како и началниците на самостојни одделенија.

Државниот секретар може вршењето на одделни работи од ставот 1 на овој член да го задржи за себеси.

Член 35

Државниот секретар или старешина кого тој ќе го овласти решава по жалбите против првостепените решенија донесени во управната постапка од страна на командите на армиските области, воената морнарица, военото воздухопловство, граничните единици и гардата, ако тие решенија не се донесуваат по овластување од државниот секретар. Против првостепените решенија донесени од страна на овие команди по овластување од државниот секретар може да му се изјави приговор на државниот секретар.

Против првостепените решенија донесени од страна на Генералштабот, секторите, управите или одделенијата на Државниот секретаријат може да му се изјави приговор на државниот секретар.

V. ОДНОС НА ДРЖАВНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ СПРЕМА ВОЕНИТЕ ТЕРИТОРИЈАЛНИ ОРГАНИ, КОМАНДИТЕ НА ВИДОВИТЕ И НА ДРУГИТЕ ЕДИНИЦИ НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА НАРОДНА АРМИЈА**Член 36**

Воените територијални органи: командите на армиските области и на воените подрачја, како и воените отсеци, ги вршат организациските и мобилизациските работи што им се ставени во делокругот со Законот за народната одбрана, како и другите работи што ќе им ги стави во делокругот државниот секретар. Тие работи воените територијални органи ги вршат врз основа на упатствата, наредбите и наредувањата од државниот секретар.

Надзор над работата на воените територијални органи врши Државниот секретаријат непосредно, односно повисокиот воен територијален орган над понискиот.

Член 37

По жалбите против првостепените решенија на понизок воен територијален орган решава непосредно повисокиот воен територијален орган. Против решенијата на овој последниов жалба не е допуштена.

По жалбите против првостепените решенија на командата на армиската област, како воен територијален орган, решава државниот секретар или старешина кого тој ќе го овласти.

Член 38

Командите на армиските области и на воените подрачја како трупни команди, Командата на воената морнарица, Командата на военото воздухопловство, Командата на граничните единици и Командата на гардата и на нив потчинетите единици и установи во однос на копнената војска, воената морнарица односно военото воздухопловство, ги вршат управните работи од делокругот на Државниот секретаријат, доколку вршењето на одделни од тие работи Државниот секретаријат не го задржи за себеси. Тие команди односно единици и установи на Југословенската народна армија управните работи, како и работите во врска со подготовките на Југословенската народна армија за одбрана и во врска со нејзината бојна готовност, ги вршат врз основа и во рамките на овластувањата што им се дадени од страна на државниот секретар.

Државниот секретар го врши правото на контрола над работата на командите, единиците и установите од претходниот став.

Член 39

Командата на граничните единици ги врши работите на обезбедување на државната граница врз основа на закон и други прописи и на прописите на Врховниот командант, а согласно со упатствата, наредбите и наредувањата од државниот секретар.

VI. ОДНОС НА ДРЖАВНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ СПРЕМА ВОЕНИТЕ СУДОВИ, ВОЕНОТО ОБВИНИТЕЛСТВО, ВОЕНОТО ПРАВООБРАНИТЕЛСТВО, КОМИСИЈАТА ЗА МЕДИЦИНСКИ НАУЧНИ ИСТРАЖУВАЊА И СЕКРЕТАРИЈАТОТ НА СОВЕТОТ ЗА НАРОДНА ОДБРАНА

Член 40

Државниот секретаријат ги врши работите на судската управа и во рамките на тие работи му дава предлози и мислења на Врховниот командант во поглед на организацијата и работата на судовите, на именувањата и разрешувањата на судии и судии поротници, ги решава кадровските и персоналните прашања на судиите, судиите поротници и судскиот персонал, се грижи за материјалното обезбедување и за сместувањето на воените судови, се грижи за правилното вршење на работите на меѓународна правна помош, врши и други работи на судската управа, надзор над работите на судската управа според Законот за воените судови, како и административни работи во врска со помилувањето на лица осудени од страна на воени судови.

Член 41

Државниот секретаријат му дава насоки за работа на Военото обвинителство и донесува прописи за внатрешната организација и за работењето на воените обвинителства, му предлага и му дава мислења на Врховниот командант во поглед на нивната организација, именувањето и разрешувањето на воениот обвинител на Југословенската народна армија, се грижи за материјалното обезбедување на воените обвинителства, ги решава нивните кадровски и персонални прашања, ги врши и другите права и должности во однос на Военото обвинителство, што му се определени со Законот за военото обвинителство.

Член 42

Државниот секретаријат му дава упатства на воениот правобранител за застапување на федерацијата во поглед на нејзините имотни права и об-

врски што произлегуваат од работењето и од други дејности на Државниот секретаријат и на единиците и установите на Југословенската народна армија, како и во поглед на вршењето на другите права и должности што според Законот за јавното правобранителство спаѓаат во неговата надлежност.

Државниот секретар го назначува и го разрешува воениот правобранител, донесува прописи за работата на Военото правобранителство и ги врши другите права и должности што му се дадени со Законот за јавното правобранителство.

Член 43

Државниот секретаријат донесува прописи за организацијата и работата на Комисијата за медицински научни истражувања, ѝ ги определува задачите и врши надзор над нивното извршување; ѝ обезбедува на Комисијата административна и техничка служба и врши надзор над извршувањето на претсметката на Комисијата, како и други надзорни права што му се дадени со закон и со актот за основување на Комисијата.

Со работата на Комисијата раководи претседател, кој ги потпишува и ги извршува заклучоците на Комисијата. Претседателот е наредбодавец за претсметката на Комисијата. Државниот секретаријат ѝ ги дава задачите на Комисијата преку претседателот, кој е должен за извршувањето на тие задачи и за целокупната работа на Комисијата да му поднесува извештаи на Државниот секретаријат.

Член 44

Државниот секретаријат, по своја иницијатива или на барање од Секретаријатот на Советот за народна одбрана, му дава на овој податоци за работите на организирање и мобилизација на изворите и силите на земјата за одбрана што се во врска со организацијата и мобилизацијата на оружените сили; соработува со Секретаријатот на Советот за народна одбрана во стручното подготвување на материјали за работа на Советот и во спроведувањето на неговите одлуки и мерки; соработува во решавањето на кадровските и персоналните прашања на Секретаријатот и ги врши другите права и должности што му се дадени со Законот за народната одбрана.

VII. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ**Член 45**

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 263

12 јули 1958 година

Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз-Тито, с. р.

603.

Врз основа на членот 34 став 2 и членот 135 став 1 од Законот за средствата на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 54/57), Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ЗАЕДНИЧКОТО ВЛОЖУВАЊЕ НА ОСНОВНИ И ОБРТНИ СРЕДСТВА НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Член 1

Стопанските организации од исти или разни стопански дејности можат да вложуваат средства во предмети што сочинуваат заеднички основни или обртни средства.

Стопанските организации можат да вложуваат средства и во општествените инвестициони фондови.

Член 2

Вложувањето во предмети што сочинуваат заеднички основни или обртни средства се врши од фондот на основните средства или од фондот на обртните средства на стопанските организации.

Вложувањата во предмети од претходниот став можат да се вршат и од другите основни средства односно обртни средства ако е тоа во согласност со договорот за здобивање со тие средства.

Член 3

Вложувањето во општествените инвестициони фондови може да се врши само за стопанските инвестиции, и тоа од фондот на обртните средства и од фондот на основните средства, освен средствата на амортизацијата.

Делот на средствата од фондот на обртните средства односно од фондот на основните средства што може да се вложува во општествените инвестициони фондови го утврдува Сојузниот извршен совет со посебна одлука.

Член 4

Вложувањето во предмети што сочинуваат заеднички основни средства може да се врши само заради здобивање со предмети чија употреба е во непосредна врска со стопанската дејност на стопанските организации што вршат вложувања.

Вложувањето во предмети што сочинуваат заеднички обртни средства може да се врши само заради здобивање со материјалите кои стопанските организации што вршат заедничко вложување ги користат во своето редовно работење.

Член 5

Предметите што се заеднички основни односно обртни средства ги сочинуваат основните средства односно обртните средства на стопанските организации што вршат вложување — во височина на вредноста на вложените средства.

Член 6

Вложувањето во општествените инвестициони фондови стопанските организации можат да го вршат како заем или со давање средства без обврска за враќање.

Наплатениот интерес на средствата што стопанската организација му ги дава како заем на општествениот инвестиционен фонд, му припаѓа на фондот од кој се дадени средствата на заем.

За износот на средствата дадени без обврска за враќање се намалува фондот на стопанската организација од кој се дадени тие средства.

Член 7

Обврските спрема општествената заедница, како и обврската за плаќање амортизација, за предметите во кои е извршено заедничко вложување, ги извршува секоја стопанска организација за делот што го вложила, а според прописите што важат за таа стопанска организација.

Член 8

Вложувањето на средства во предмети што сочинуваат заеднички основни односно обртни средства, како и користењето на тие предмети, се регулира со договор меѓу стопанските организации што ги вложуваат средствата.

За склучувањето на договор од претходниот став, како и за склучувањето на договор за заем односно за давање средства на општествените инвестициони фондови без обврска за враќање, решава работничкиот совет на стопанската организација.

Член 9

Договорот за вложување на средства во предмети што сочинуваат заеднички основни односно обртни средства треба да содржи особено:

- 1) вредност на средствата што ги вложува секоја стопанска организација;
- 2) начин и услови за користење на средствата што се заеднички вложени;
- 3) учество на стопанските организации што вршат заеднички вложувања во трошоците за одржување на предметите во кои се вложени средствата;
- 4) права и обврски на договорните страни во случај на неизвршување на преземените договорни обврски;

б) начин на престанокот на договорот;

б) начин за ликвидација на заедничките средства по престанокот на договорот.

Во договорот што го склучува стопанската организација за давање средства на општествениот инвестиционен фонд на определена политичкотериторијална единица стопанската организација може да ја утврди намената за која ги дава средствата, како и да ги определи другите услови или да ѝ остави на политичкотериторијалната единица таа да ја утврди намената, со тоа што дадените средства да можат да се употребат само за инвестиции во стопанството.

Член 10

Стопанските организации што вложуваат во предмети што сочинуваат заеднички основни или обртни средства можат да се зголеми тие предмети да се користат во сразмера со вредноста на вложените средства или на друг начин кој е во согласност со стопанската дејност и со интересите на стопанските организации што вршат заедничко вложување.

Со договорот може да се утврди предметите од претходниот став да ги користат само една стопанска организација без обврска за плаќање на посебен надоместок или со определен надоместок, ако за такво користење на предметите имаат стопански интерес другите стопански организации што вршат заедничко вложување.

Член 11

Со парична казна до износот на вложените средства ќе се казни за стопански престап стопанска организација:

- 1) ако врши вложување во предметите што сочинуваат заеднички основни средства што не се во непосредна врска со нејзината стопанска дејност;
- 2) ако врши вложување на обртни средства во материјалите што не ги користат во своето редовно работење, како и ако врши вложување на тие средства во други предмети на обртните средства;
- 3) ако на општествениот инвестиционен фонд му дава на заем или без обврска за враќање средства што не можат да се употребат за тоа, или ако дава средства во износ поголем од износот утврден со посебен сојузен пропис, или ако дава средства за нестопанските инвестиции.

За стопански престап од претходниот став ќе се казни и одговорното лице во стопанската организација со парична казна од 2.000 до 100.000 динари, ако дејствието не претставува кривично дело.

Одговорното лице нема да се казни за стопански престап од претходниот став ако добило налог да изврши такво дејствие, па писмено укажало на неговата незаконитост, а дејствието го извршило дури откако добило нов налог, во писмена форма, за извршување на дејствието.

Директорот односно неговиот заменик ќе се казни за стопански престап од ставот 1 на овој член со парична казна до 50.000 динари ако не го запрел извршувањето на незаконитиот заклучок на органот на управувањето на стопанската организација и за тоа не го известил надлежниот орган.

Член 12

Одредбите од оваа уредба не се однесуваат на средствата што ги вложуваат стопанските организации што се здружуваат во деловно здружение во смисла на одредбите од Законот за здружувањето во стопанството.

Член 13

Поблиски прописи за спроведување на оваа уредба донесува, по потреба, сојузниот Државен секретаријат за работите на финансите.

Член 14

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“

Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 270
12 јули 1958 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз-Тито, с. р.

604.

Врз основа на членот 167 од Законот за Југословенската народна армија („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 29/55) и членот 133 став 2 од Основниот закон за буџетите („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 13/56), Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА ЗА МАТЕРИЈАЛНОТО И ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ ВО ЈУГОСЛОВЕНСКАТА НАРОДНА АРМИЈА

Член 1

Во Уредбата за материјалното и финансиското работење во Југословенската народна армија („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 20/56) во членот 5 по ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:

„По исклучок од претходниот став, изведувањето на градежни и бродоградежни работи се врши според посебни прописи за градењето, како и според посебни прописи за работите во режија, ако со тие прописи е предвидена поинаква постапка отколку што е онаа што е предвидена со оваа уредба.“

Досегашниот став 2 станува став 3.

Член 2

Во членот 8 ст. 2 и 3 се менуваат и гласат:

„Командите на воените единици односно управите на воените установи се распоредуваат, по правило, во материјално-финансиски органи од I, II, III и IV степен. Кај материјално-финансиските органи од IV степен можат да постојат и помошни материјално-финансиски органи.“

Кои команди на воени единици и управи на воени установи ќе работат како материјално-финансиски органи од кој степен, како и нивната надлежност, ја определува државниот секретар за работите на народната одбрана.“

Член 3

Во членот 21 ставот 1 се менува и гласи:

„Предлогот на претсметка се составува врз основа на предлози на годишни материјално-финансиски планови на воените единици и установи.“

Член 4

Во членот 33 се додава нов став 2, кој гласи:

„Државниот секретар за работите на народната одбрана може да одобри создавање на обврски во претходната година за наредната година и пред одобрувањето на претсметката, ако е тоа неопходно за обезбедување на животните и борбените потреби на воените единици и установи.“

Член 5

Во членот 34 на крајот од ставот 4 се додава нова реченица, која гласи:

„За воените објекти, за објектите на општествениот стандард и за бродоградежните објекти чија градба се договара за повеќе години, како одобрение за склучување на договор се смета претходно одобрената инвестициона програма.“

Член 6

Во членот 45 на крајот од ставот 1 место точката се става запирка и се додава текстот, кој гласи:

„како и за набавки, работи и услуги што се договараат по пат на непосредна спогодба.“

Член 7

Во членот 50 по ставот 3 се додава нов став 4, кој гласи:

„По исклучок од ст. 1 и 2 на овој член, државниот секретар за работите на народната одбрана може за одделни воени единици и установи да одобри срок за исплата до 10 дена, а за држење на парите до 15 дена.“

Член 8

Во членот 88 се додава нов став 3, кој гласи: „По исклучок, ако се врши набавка на сложени технички средства за кои писмените понуди не можат да се разгледаат и да се испитаат во срок од пет дена по извршеното јавно наддавање, постапката од претходниот став ќе се изврши најдоцна во срок од еден месец.“

Досегашниот став 3 станува став 4.

Член 9

Членот 92 се менува и гласи:

„Склучувањето на непосредна погодба може да му се довери на едно лице за вредноста на набавката, работата или услугата во височина на сумата што ја определува државниот секретар за работите на народната одбрана, со тоа што таа сума да не може да биде поголема од 100.000 динари. Во сите други случаи, каде што во смисла на членот 91 од оваа уредба непосредната погодба може да се врши и над износот од 100.000 динари, склучувањето на непосредна погодба ѝ се доверува на комисија што ја определува надлежниот наредбодавец.“

Член 10

Членот 114 се менува и гласи:

„Материјалните средства со кои треба поблиску да се истакне квалитативната состојба можат да се делат на потребен број категории.“

Член 11

Во членот 119 на крајот од ставот 1 место точката се става запирка и се додава текстот, кој гласи:

„односно според документот според кој е пропишана пресметката на потрошувачката.“

Член 12

Во членот 123 по ставот 3 се додава нов став 4, кој гласи:

„По исклучок од ставот 1 на овој член, државниот секретар за работите на народната одбрана може во исклучителни случаи, кога е тоа од гледиштето на народната одбрана оправдано или кога тоа го бара јавниот интерес, да одлучи материјалните средства што се расходувани или што излего од употреба (застарени, одвишени и др.), да се принесат од воениот имот врз државни органи или врз стопански и општествени организации и без надоместок.“

Член 13

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 266

12 јули 1958 година

Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз-Тито, с. р.

605.

Врз основа на одредбите од членот 2 точ. 11 и 48 на Уредбата за пренесување работите по надлежност на сојузните и републичките органи на управата („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 18/58), сојузниот Државен секретаријат за работите на финансиите донесува

НАРЕДБА

ЗА ОДОБРУВАЊЕ КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТИ НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ, АВТОНОМНИТЕ ЕДИНИЦИ, ОКОЛИИТЕ И ОПШТИНИТЕ ЗА ПОКРИВАЊЕ НА БУЏЕТСКИТЕ РАСХОДИ ПОРАДИ НЕРАМНОМЕРНО ПРИТЕЧУВАЊЕ НА ПРИХОДИТЕ НА БУЏЕТИТЕ

1. Банката што го извршува буџетот на народната република, автономната единица, околицата и општината (во натамошниот текст: на политичко-територијалната единица) може на политичко-територијална единица да ѝ одобри краткорочен кредит ако таа не е во можност од остварените приходи

на буџетот да ја подмири исплатата на личните и редовните материјални расходи поради нерамномерен прилив на приходите.

2. Вкупната височина на краткорочните кредити од претходната точка на подрачјето на народните републики не може да биде поголема од 25% од износот што во Сојузниот општествен план е предвиден како минимален план на буџетската потрошувачка. Овие износи за секоја народна република ги утврдува сојузниот Државен секретаријат за работите на финансиите, за подрачјата на околините републичкиот државен секретаријат за работите на финансиите, а за општините секретаријатот за финансиите на околинскиот народен одбор.

Краткорочниот кредит за покривање на расходите по буџетот на една политичкотериторијална единица не може да биде поголем од разликата меѓу износот што за таа политичкотериторијална единица ќе биде определен врз основа на одредбата од претходниот став, намален за износите на средствата предвидени во нејзиниот буџет за: дотации за фондовите освен за фондот за патишта и за фондот на водите, дотации за стопанските организации и за нивна санација, како и за дотации за општествените организации.

3. Банката на која од страна на околински народен одбор ѝ е поднесено барање за одобрување кредит е должна пред одобрувањето да прибави согласност од републичкиот државен секретаријат за работите на финансиите, а банката на која ѝ е поднесено барање за одобрување на краткорочен кредит од страна на општински народен одбор — пред одобрувањето да прибави согласност од секретаријатот за работите на финансиите на околинјата.

Краткорочни кредити за покривање на расходите поради нерамномерен прилив на приходите по буџетот на народна република банката може да одобри ако претходно прибави согласност од сојузниот Државен секретаријат за работите на финансиите.

Банката што бара согласност е должна на надлежниот секретаријат за работите на финансиите да му достави преглед на одобрените расходи во годишниот буџет по делови и на предвидените приходи во буџетот по видови, како и преглед на последната состојба за извршувањето на буџетот на политичкотериторијалната единица расчленет на напред наведениот начин.

4. Потребата и височината на кредитите во рамките на износите предвидени во точката 2, републичкиот државен секретаријат за работите на финансиите односно секретаријатот за работите на финансиите на околински народен одбор ги оценува врз основа на предвидената и остварена динамика во плановите за наплата на приходите на буџетот во односниот период, како и врз основа на нормалната динамика во вршењето на неопходните буџетски расходи.

Поблиски упатства за правилно спроведување на одредбата од претходниот став од страна на секретаријатот за работите на финансиите на околинјата донесува републичкиот државен секретаријат за работите на финансиите.

Државниот секретаријат за работите на финансиите на НР Србија може овластувањата што ги има според одредбите од претходните точки да ги пренесе врз Секретаријатот за работите на финансиите на Автономна Покраина Војводина, односно врз Секретаријатот за работите на финансиите на Автономната Област на Косово и Метохија.

5. Без согласност од точката 8 на оваа наредба банката може да одобрува краткорочни кредити до височината потребна за исплата на личните расходи, стипендиите, постојаните социјални помошти и трошоците за службени патувања само во периодот на привременото финансирање, ако буџетот на

политичкотериторијалната единица не можел да биде донесен поради тоа што не е донесен општествениот план на повисоката политичкотериторијална единица.

По донесувањето на буџетот кредитот одобрен врз основа на претходниот став мора да се усогласи со условите предвидени во оваа наредба.

6. Политичкотериторијалните единици на кои им е одобрен краткорочен кредит за покривање на буџетските расходи поради нерамномерно притечување на приходите не можат до потполната отплата на одобриениот кредит да вршат исплати на име на следните видови буџетски расходи:

- а) за нестопански инвестиции;
- б) за додатоци за фондовите, освен за фондот за патишта, за фондот на водите и за фондот за стипендии;
- в) за дотации за стопанските организации и за нивна санација;
- г) за дотации за општествените организации;
- д) за набавки на инвентар и опрема;
- е) за расходи на новите установи што ќе се основат во текот на годината.

Исплатите на име на расходите предвидени под а) до е) не можат да се вршат ниту на товар на средствата на буџетската резерва.

Сојузниот Државен секретаријат за работите на финансиите може, по исклучок од одредбите на претходните ставови, да одобри и финансирање на одделни видови расходи предвидени во првиот став од оваа точка според републичкиот буџет ако врз основа на анализи може да се утврди дека приходите според републичкиот буџет ќе се остварат во предвидениот износ и дека одобриениот кредит ќе може да ѝ се врати на банката до крајот на ноември.

7. Краткорочни кредити според оваа наредба можат да се одобруваат до крајот на септември. Политичкотериторијалните единици се должни одобрените краткорочни кредити да ѝ ги вратат на банката најдоцна до крајот на ноември во годината во која е одобрен кредитот.

Ако одобриениот кредит не биде намирен до договорениот срок односно во рокот предвиден во претходниот став од оваа точка, банката своето побарување ќе го наплати супсесивно од текуштиот прилив на приходи според буџетот на политичкотериторијалната единица, по одбивање на износите што се потребни за исплата на платите на службениците и работниците, стипендиите и постојаните социјални помошти.

8. На краткорочните кредити одобрени според оваа наредба се плаќа интерес по норма од 6% годишно.

9. Краткорочните кредити одобрени врз основа на постојните прописи за покривање на буџетските расходи според буџетот за 1958 година треба да се сообразат кон условите предвидени во оваа наредба во рок од еден месец од денот на влегувањето во сила на оваа наредба. По овој рок банката ќе го запре натамошното користење на кредитите што не ќе бидат сообразени кон условите предвидени во оваа наредба.

10. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 05-15622/58
17 јули 1958 година
Белград

Државен секретар
за работите на финансиите,
Никола Минчев, с. р.

606.

Врз основа на одредбата од членот 2 точ. 48 и 49 од Уредбата за пренесување работите во надлежност на сојузните и републичките органи на управата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 18/58), членот 34 од Уредбата за краткорочните кредити („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 31/58) и членот 8 од Уредбата за употреба на средствата за инвестиции во 1958 година („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/58), а во врска со одредбата на одделот 1 главата XXVI на Сојузниот општествен план за 1958 година и Одлуката на Сојузниот извршен совет за кредитите за обртни средства на установите со самостојно финансирање („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 37/55), сојузниот Државен секретаријат за работите на финансиите издава

НАРЕДБА

ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ОБРТНИ СРЕДСТВА НА УСТАНОВИТЕ СО САМОСТОЈНО ФИНАНСИРАЊЕ

1. Средствата што установите со самостојно финансирање ги издвојуваат од своите фондови како обртни средства врз основа на одредбата од членот 2 на Уредбата за употреба на средствата за инвестиции во 1958 година, првенствено треба да се употребат за намирување на обврските спрема банката по основот на одобрените кредити за обртни средства односно кредити за покривање на неопходните запаси на материјали и стоки.

Како установи со самостојно финансирање што формираат обртни средства за своето работење во смисла на членот 2 став 2 од Уредбата за употреба на средствата за инвестиции во 1958 година, се сметаат оите установи со самостојно финансирање што кај банката имаат одобрени кредити за обртни средства односно кредити за покривање на неопходните запаси на материјали и стоки.

2. На установите со самостојно финансирање што до 31 декември 1958 година ќе преминат на работење според прописите што важат за стопанските организации и што ќе бидат регистрирани како стопански организации, делот од одобриениот кредит за обртни средства односно за покривање на неопходните запаси на стоки и материјали кој не може да се намира од средствата наведени во точката 1 на оваа наредба, ќе им се одобри како посебен кредит за обртни средства во смисла на членот 17а став 2 од Уредбата за фондот на обртните средства на стопанските организации, а под условите предвидени во одредбата на членот 17б од таа уредба.

3. Установите со самостојно финансирање што до 31 декември 1958 година не ќе преминат на работење според прописите што важат за стопанските организации можат, покрај средствата наведени во точката 1 од оваа наредба, за отплата на одобрените кредити за покривање на неопходните запаси на материјали и стоки да употребат и средства од 6%-ната буџетска резерва ако, врз основа на одредбата од одделот 2 главата XXIV на Сојузниот општествен план за 1958 година и врз основа на прописите за примена на оваа одредба, се должни да формираат ваква резерва.

Ако средствата на установа со самостојно финансирање од точката 1 и од претходниот став на оваа точка не ќе бидат достаточни за намирување на кредитите одобрени за покривање на неопходните запаси на материјали и стоки, основувачот на установата е должен за износот на ненамируениот кредит да ѝ обезбеди на установата заем од средствата на својот инвестиционен фонд.

Кредитите за покривање на неопходните запаси на материјали и стоки што им се одобрени на установите од ставот 1 на оваа точка треба да се намираат до крајот на декември 1958 година.

4. На здравствените установи и аптеките, што работат како установи со самостојно финансира-

ње, банката и натаму ќе им одобрува кредити за покривање на неопходните запаси на материјали и стоки според важечките прописи ако за тоа не им се достаточни средствата наведени во точката 1 од оваа наредба.

5. Народната банка може, по потреба, да донесе поблиски упатства за спроведување на оваа наредба со согласност од сојузниот Државен секретаријат за работите на финансиите.

6. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 05-15621/58

17 јули 1958 година

Белград

Државен секретар,
за работите на финансиите,
Никола Минчев, с. р.

607.

Врз основа на општата забелешка 5) кон Тарифата за данокот на промет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/56), а во врска со членот 1 од Уредбата за измени и дополненија на Тарифата за данокот на промет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 29/58), сојузниот Државен секретаријат за работите на финансиите издава

НАРЕДБА

ЗА УПЛАТАТА НА РАЗЛИКАТА ВО ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ НА СОЛ

1. Увозниците и трговските претпријатија што се занимаваат со увоз и продажба на сол на големо се должни да ја уплатат разликата меѓу данокот на промет според даночните норми примени во точката 1 од членот 1 на Уредбата за измени и дополненија на Тарифата за данокот на промет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 29/58) и данокот на промет според даночните норми определени со тар. број 15 од Тарифата за данокот на промет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/56).

2. Разликите на данокот според претходната точка ќе се пресметаат на сите количини сол затечени на запас кај споменатите стопански организации на денот на објавувањето на оваа наредба, а на кои данокот на промет е уплатен од страна на производителот или увозникот според поранешните даночни норми.

3. Обврзниците споменати во точката 1 од оваа наредба ќе ѝ поднесат на управата за приходи на општинскиот народен одбор надлежна за нивното седалиште извештај за пресметаната и уплатена разлика во данокот на промет во рок од 10 дена од влегувањето во сила на оваа наредба. Во извештајот мораат да се наведат податоците за видот и количината на солта, како и пресметка на разликата во данокот за секој вид сол.

4. Општинската управа за приходи е должна по приемот на извештајот за пресметаната и уплатена разлика во данокот на промет да ја провери исправноста на пресметката врз основа на книговодствените податоци и со преглед на запасите. Доколку таа при проверката ќе утврди неисправност на извршената пресметка, ќе преземе потребни мерки против стопанската организација и одговорните лица во стопанската организација и ќе ја наплати утврдената разлика.

5. Разликата во данокот на промет треба да се уплати во корист на редовните приходи од данокот на промет.

6. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 12-16405/1

28 јули 1958 година

Белград

Го заменува Државниот секретар
за работите на финансиите
Државен потсекретар,
Зоран Полич, с. р.

608.

Врз основа на чл. 14 и 24 став 2 од Уредбата за заемите за инвестиции („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 31/56) и точката 4 од Решението за доделување средства од стопанските резерви на федерацијата за изградба на кошчеви за пченка („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 28/58) сојузниот Државен секретаријат за работите на финансиите, во согласност со Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за селско стопанство и шумарство, издава.

НАРЕДБА

ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА ОДОБРУВАЊЕ ЗАЕМИ БЕЗ КОНКУРС ОД СРЕДСТВАТА НА ОПШТИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД ЗА ИЗГРАДБА НА КОШЕВИ ЗА ПЧЕНКА

I. Југословенската инвестициона банка (во натамошниот текст: банката), врз основа на Решението за доделување средства од стопанските резерви на федерацијата за изградба на кошчеви за пченка (во натамошниот текст: решението), ќе одобрува без конкурс инвестициони заеми за изградба на кошчеви за пченка врз основа на барање што ќе го поднесат стопански организации наведени во точката 3 од решението.

Барањето за заем се поднесува на обрасците ЗУП — 1, 2, 3, 5, 9 и 11 што ги има издадено Југословенската инвестициона банка (трето издание).

II. Заемите според оваа наредба ќе се одобруваат за изградба на еден или повеќе кошчеви, чија поединечна пресметковна вредност не го преминува износот од 3 милиони динари.

III. Заемите според оваа наредба ќе се одобруваат со срок за враќање до 5 години, а со интересна норма од 3% годишно.

IV. Кон барањето за заем заемобарателот е должен да поднесе:

1) документација во смисла на Наредбата за документацијата што се поднесува место инвестициониот елаборат кон барањата за заеми за инвестиции во селското стопанство („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 28/57 и 16/58);

2) потврда од органот на управата за работите на селското стопанство односно за работите на стоковниот промет на надлежниот народен одбор на општината за количината на пченка од сопствено производство во 1958 година, односно за количината на пченка за која се предвидува дека заемобарателот ќе ја откупи во 1958 година и за сега расположливиот смештаен простор за пченка.

V. Корисниците на заемот се должни во трошоците на инвестициите да учествуваат со сопствени средства во височина од 75%, како и да депонираат гарантен износ во височина од 5%.

VI. Заеми според оваа наредба ќе им одобрува банката на заемобарателите од точката 3 на решението не навлегувајќи во оцената на нивната кредитна способност, со тоа што барателите на заем се должни да обезбедат гаранции од народниот одбор на општината за уредно отплатување на заемот.

VII. Филијалите на Југословенската инвестициона банка ќе примаат барања за заем според оваа наредба во срок од 30 дена од денот на објавувањето на оваа наредба во „Службен лист на ФНРЈ“.

со тоа одобрените заеми да можат да се користат најдоцна до 31 декември 1958 година.

VIII. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 07-16243/2

30 јули 1958 година

Белград

Го заменува Државниот секретар за работите на финансиите
Државен потсекретар,
Зоран Полич, с. р.

609.

Врз основа на точката 1 став 4 од Одлуката за пресметување разликата во цените при увозот и извозот („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 54/55, 22/56, 6/58 и 23/58), а во врска со членот 7 оддел I став А под а) точка 3 од Уредбата за пренесување работите во надлежност на сојузните и републичките органи на управата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 18/58), со согласност од сојузниот Државен секретаријат за работите на финансиите и од сојузниот Државен секретаријат за работите на стоковниот промет, Комитетот за надворешна трговија издава

НАРЕДБА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА НАРЕДБАТА ЗА КОЕФИЦИЕНТИТЕ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА РАЗЛИКАТА ВО ЦЕНИТЕ ПРИ ИЗВОЗОТ И УВОЗОТ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ

1. Во Наредбата за коефициентите за пресметување на разликата во цените при извозот и увозот на определени производи и услуги („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 21/57 и 13/58) во точката I оддел Б во гранката 120 — Хемиска индустрија, текстовите на редните броеви 7 под в), 10 и 14 под а) се менуваат и гласат:

„7. Разни соли:

в) манган хлорид — — — — — 1,50“.

Во истиот реден број по одредбата под в) се додава нова одредба, која гласи:

„г) други соли — — — — — 2,50“;

„10. Средства за заштита на растенијата, како и хемикалии и сировини за нивно производство:

а) динитроортокрезол — — — — — 1,50

б) фунгициди, хербициди, хормонални препарати, средства против никулчавост, средства за силажа и сл. освен никотинот, никотин сулфатот, ДДТ и фунгицидите на база на жива, како и хемикалии и сировини за нивно производство и за производство на други средства за заштита на растенијата — — — — — 1,00

в) друго — — — — — 2,00“

„14. Органски киселини и анхидриди:

а) киселини (винска*, лимонска, сулфосалицилна и млечна*) — — — — — 2,50“.

а по редниот број 51 се додава нов реден број 52, кој гласи:

„52. Волманови соли — — — — — 1,50“.

2. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува на работите на увоз склучени од тој ден.

П. бр. 829

29 јули 1958 година

Белград

Претседател
на Комитетот за надворешна трговија,
Љубо Бабиќ, с. р.

Врз основа на членот 34 точка 1 од Уредбата за надворешнотрговското работење („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 25/55), во врска со членот 7 оддел I став А под а) точка 1 алинеја 3 од Уредбата за пренесување работите во надлежност на сојузните и републичките органи на управата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 18/58), со согласност од сојузниот Државен секретаријат за работите на стокониот промет и од Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за селско стопанство и шумарство, Комитетот за надворешна трговија издава

НАРЕДБА

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА РЕГУЛИРАЊЕ ИЗВОЗОТ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОИЗВОДИ

1. Во точката 1 под б) од Наредбата за регулирање извозот на определени производи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 54/57) во текстот „од гранката 214 (Сточарство)“ по зборот „телиња“ наместо точка се става точка и запирка, а по овој текст се додава нов текст, кој гласи:

„од гранката 313 (Лековити растенија): вртипоп.“

2. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

П. бр. 815

12 јули 1958 година

Белград

Претседател на Комитетот
за надворешна трговија,
Љубо Бабиќ, с. р.

611.

Врз основа на членот 11 од Законот за печатот („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 56/46) и членот 2 став 2 од Законот за измена на Законот за печатот („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 105/48), сојузниот Државен секретаријат за внатрешни работи донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА СПИСАНИЕТО „ПАРИ МАЧ“

Се забранува внесувањето во Федеративна Народна Република Југославија и растурањето во земјата на списанието „Paris Match“ бр. 482 од 5 јули и бр. 483 од 12 јули 1958 година.

П/З. бр. 18162/1

28 јули 1958 година

Белград

Го заменува Државниот
секретар за внатрешни работи
Државен потсекретар,
Андрија Пејовиќ, с. р.

612.

Врз основа на точката 1 од Одлуката за овластување на Секретаријатот за трудот на Сојузниот извршен совет за донесување наредба за постапката за утврдување на минималните лични доходи на работниците на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 11/58), Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за трудот издава

НАРЕДБА

ЗА ПОСТАПКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МИНИМАЛНИТЕ ЛИЧНИ ДОХОДИ НА РАБОТНИЦИТЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

I. Уводна одредба

1. Според оваа наредба се утврдуваат минималните лични доходи на работниците на селскостопанските организации запослени на селскостопан-

ски дејности на селскостопанските организации и минималните лични доходи на работниците запослени во општите земјоделски задруги.

За утврдување на минималните лични доходи на работниците на селскостопанските организации запослени на неселскостопански дејности важат во сè одредбите од Наредбата за постапката за утврдување на минималните лични доходи на работниците на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 11/58).

2. Како селскостопански дејности во смисла на оваа наредба се сметаат сите дејности на селскостопанските организации и на општите земјоделски задруги, без оглед дали се вршат непосредно или преку погони, освен следните: индустриските погони со самостојна пресметка; трговија на мало; угостителството; мелниците (вклучувајќи ги тука и мелниците на реки и потоци); шпиританите; каделарите; кланиците; каменоломите; варцилниците со постојано производство; индустриските тулани; градежните погони (режиските одбори); железничките и другите транспортни погони што вршат јавен сообраќај; рударските погони; шумарството; производството на уреди и справи за пештачки дожд и слично; шеќераните; пиланите; масларите (освен масларите за производство на масло од маслини); дејностите со кои се занимаваат комуналните стопански организации (освен млекарите); работилниците што не служат за селскостопанското производство и занаетчиските работилници за вршење лични услуги (берберски, шивачки и слично).

II. Основица за утврдување на минималните лични доходи на работниците запослени на селскостопански дејности

3. Основицата за утврдување на минималните лични доходи за работниците запослени на селскостопански дејности на селскостопанските организации ја сочинуваат нето тарифните ставови од тарифниот правилник донесен во 1957 година утврдени за работните места или работите врз основа на кои се утврдени износите на личните доходи по единица производ односно врз основа на кои се пресметувани личните доходи по време или по норма.

4. За работните места за кои тарифните ставови во тарифниот правилник се определени во распон, минималните лични доходи се утврдуваат за највисокиот и најнискиот износ од распонот на тарифниот став.

III. Утврдување на минималните лични доходи на одделни работници

5. Минималниот личен доход на работниците запослени на селскостопански дејности на селскостопанските организации се утврдува зависно од тоа дали според одредбите од тарифниот правилник личниот доход им се пресметува според тарифниот став што им е определен според работното место или им се пресметува според работите што ги вршат во текот на месецот.

За работниците на кои личниот доход им се пресметува според тарифниот став што им е определен според работното место, минималниот личен

доход се утврдува врз основа на износот на тарифниот став од точ. 3 и 4 од оваа наредба што им припаѓа според работното место на кое биле постојано распоредени на 28 февруари 1958 година односно што им бил определен според решението на стопанската организација ако тарифниот став за тоа работно место бил определен во распон или ако според одредбите од тарифниот правилник му е вршено намалување на тарифниот став на работникот за определен процент.

За работниците од оваа точка на кои личниот доход им се пресметува според тарифните ставови за работите што ги вршат во текот на месецот, минималниот личен доход се утврдува врз основа на износот на тарифните ставови на секоја работа на која работникот работел во времето за кое се утврдува минималниот личен доход.

IV. Таблицы за утврдување на минималните лични доходи врз основа на досегашните нето тарифни ставови

6. Износите на минималните лични доходи за работните места, за работите и за работниците што им одговараат на досегашните (нето) износи на тарифните ставови се утврдуваат по следните табели:

A. Минимални лични доходи во месечни износи

Досегашен (нето) тари- фен став	Износ на ми- нималниот личен доход	Досегашен (нето) тари- фен став	Износ на ми- нималниот личен доход	Досегашен (нето) тари- фен став	Износ на ми- нималниот личен доход
1	2	1	2	1	2
5.000	5.200	8.500	8.800	12.000	12.400
100	300	600	900	100	500
200	400	700	9.000	200	600
300	500	800	180	300	700
400	600	900	200	400	800
500	700	9.000	300	500	13.000
600	800	100	400	600	100
700	900	200	500	700	200
800	6.000	300	600	800	300
900	100	400	700	900	400
6.000	200	500	800	13.000	500
100	300	600	900	100	600
200	400	700	10.000	200	800
300	500	800	100	300	900
400	600	900	200	400	14.000
500	700	10.000	300	500	100
600	800	100	400	600	200
700	900	200	500	700	300
800	7.000	300	600	800	400
900	100	400	700	900	500
7.000	200	500	800	14.000	700
100	300	600	900	100	800
200	400	700	11.000	200	900
300	500	800	100	300	15.000
400	600	900	200	400	100
500	700	11.000	300	500	200
600	800	100	400	600	400
700	900	200	500	700	500
800	8.000	300	600	800	600
900	200	400	700	900	700
8.000	300	500	800	15.000	800
100	400	600	900	100	900
200	500	700	12.000	200	16.000
300	600	800	200	300	200
400	700	900	300	400	300

1	2	1	2	1	2
15.500	16.400	20.700	22.700	29.800	33.000
600	500	800	800	30.000	34.000
700	600	900	900	500	700
800	800	21.000	23.000	31.000	35.300
900	900	100	200	500	900
16.000	17.000	200	300	32.000	36.500
100	100	300	400	500	37.200
200	200	400	500	33.000	900
300	400	500	600	500	38.500
400	500	600	800	34.000	39.100
500	600	700	900	500	800
600	700	800	24.000	35.000	40.400
700	800	900	100	500	41.100
800	18.000	22.000	200	36.000	700
900	100	200	500	500	42.300
17.000	200	400	700	37.000	43.000
100	300	600	25.000	500	600
200	500	800	200	38.000	44.300
300	600	23.000	400	500	900
400	700	200	700	39.000	45.500
500	800	400	900	500	46.200
600	900	600	26.200	40.000	800
700	19.100	800	400	500	47.500
800	200	24.000	700	41.000	48.100
900	300	200	900	500	900
18.000	400	400	27.100	42.000	49.600
100	500	600	100	500	50.300
200	700	800	600	43.000	51.100
300	800	25.000	900	500	800
400	900	200	28.100	44.000	52.500
500	20.000	400	300	500	53.300
600	100	600	600	45.00	54.000
700	300	800	800	500	700
800	400	26.000	29.100	46.000	55.400
900	500	200	300	500	56.200
19.000	600	400	600	47.000	800
100	700	600	800	500	57.600
200	900	800	30.000	48.000	58.400
300	21.000	27.000	300	500	59.100
400	100	200	500	49.000	800
500	200	400	800	500	60.600
600	300	600	31.000	50.000	61.300
700	500	800	200	500	62.000
800	600	28.000	500	51.000	800
900	700	200	700	500	63.500
20.000	800	400	32.000	52.000	64.200
100	22.000	600	200	500	65.000
200	100	800	500	53.000	700
300	200	29.000	700	500	66.400
400	300	200	33.000	54.000	67.200
500	400	400	200	500	900
600	600	600	500	55.000	68.600

Б. Минимални лични доходи во износи по час:

Досегашен (нето) тари- фен став	Износ на ми- нималниот личен доход	Досегашен (нето) тари- фен став	Износ на ми- нималниот личен доход	Досегашен (нето) тари- фен став	Износ на ми- нималниот личен доход
1	2	1	2	1	2
5	26	36	37	47	49
26	27	37	38	48	50
27	28	38	39	49	51
28	29	39	40	50	52
29	30	40	42	51	53
30	31	41	43	52	54
31	32	42	44	53	55
32	33	43	45	54	56
33	34	44	46	55	57
34	35	45	47	56	58
35	36	46	48	57	59

Досегашен (нето) тарифен став	Износ на ми- нималниот личен доход	Досегашен (нето) тарифен став	Износ на ми- нималниот личен доход	Досегашен (нето) тарифен став	Износ на ми- нималниот личен доход
1	2	1	2	1	2
58	60	91	99	124	139
59	61	92	100	125	140
60	62	93	101	126	141
61	64	94	103	127	142
62	65	95	104	128	144
63	66	96	105	129	145
64	67	97	106	130	146
65	68	98	107	131	147
66	69	99	109	132	148
67	70	100	110	133	150
68	72	101	111	134	151
69	73	102	112	135	152
70	74	103	113	136	153
71	75	104	115	137	155
72	76	105	116	138	156
73	77	106	117	139	157
74	78	107	118	140	158
75	80	108	120	141	160
76	81	109	121	142	161
77	82	110	122	143	162
78	83	111	123	144	163
79	85	112	124	145	165
80	86	113	126	146	166
81	87	114	127	147	167
82	88	115	128	148	169
83	89	116	129	149	170
84	91	117	130	150	171
85	92	118	132	151	172
86	93	119	133	152	174
87	94	120	134	153	175
88	95	121	135	154	176
89	97	122	136	155	178
90	98	123	138		

7. Ако досегашниот (нето) износ на тарифниот став се наоѓа меѓу износите во колоната 1 од таблицата, износот на минималниот личен доход што на него му одговара ќе се утврди по следните табели:

а) Минимални лични доходи во месечни износи:

Досегашен (нето) тарифен став	Коефициент со кој се множи износот на до- сегашниот (нето) тарифен став од коло- ната 1	Износ за кој се намалува про- изводот добиен со множење на износите од ко- лоните 1 и 2, за да се добие нов (брuto) износ на минималните лични доходи
1	2	3
до 11.700	1,025.641	—
од 11.701 до 15.210	1,139.601	1.333,33
од 15.211 до 28.470	1,206.636	2.352,94
од 28.471 до 40.950	1,282.051	4.500.—
од 40.951 до 62.780	1,465.201	12.000.—
над 62.780	1,709.402	27.333,33

б) Минимални лични доходи во из-
носи по час:

до 56	1,025.641	—
од 56 до 73	1,139.601	6.41
од 74 до 126	1,206.636	11.31
од 127 до 196	1,282.051	21.63
од 197 до 301	1,465.201	57.69
над 301	1,709.402	131.41

8. Новите (брuto) износи добиени по постапката од точката 7 од оваа наредба се заокружуваат нагоре, и тоа: месечните износи на 100, а износите по час на 1 динар.

9. Износите на минималните лични доходи по работните места и работите, утврдени според одредбите од оваа наредба, селскостопанските организации ќе ги искажат во табелата во додатокот на тарифниот правилник покрај досегашните (нето) износи на тарифните ставови.

10. Ако врз основа на посебно решение од надлежниот завод за социјално осигурување селскостопанските организации плаќаат и придонес за социјално осигурување над општата норма на придонесот определена со сојузниот општествен план односно ако плаќаат придонес за социјално осигурување поради порастот на бројот и на траењето на болувањата поради недостатоци спроведени здравствени и технички мерки, минималните лични доходи од точ. 3 и 4 на оваа наредба не се зголемуваат за износот на тие придонеси.

V. Решение за минималниот личен доход

11. Селскостопанската организација е должна на секој работник на кој минималниот личен доход му се утврдува во смисла на одредбите од точката 5 став 2 од оваа наредба според тарифниот став што му е определен според работното место на кое е постојано распореден да му издаде решение за минималниот личен доход.

За работниците на кои во смисла на точката 5 став 3 од оваа наредба минималниот личен доход им се утврдува според работите што ги врши селскостопанската организација не се донесува решение за минималниот личен доход според одредбите од претходниот став.

12. Решението за минималниот личен доход од точката 11 став 1 на оваа наредба мора особено да содржи:

1) презиме (татково име) и име на работникот на кој му се издава решението;

2) работно место на кое работникот работи и реден број на работното место од тарифниот правилник;

3) износ на минималниот личен доход.

13. За работниците на кои личниот доход им се пресметува според тарифниот став што им е определен според работното место, селскостопанската организација е должна да донесе решение за минималниот личен доход во рок од 30 дена по приемот на извештајот од органот на управата надлежен за работите на трудот и на работните односи на општинскиот народен одбор дека минималните лични доходи правилно се определени.

14. Ако работникот од точката 11 став 1 на оваа наредба во текот на годината се распореди на друго работно место со повисок или понизок износ на минималниот личен доход на кое постојано ќе работи, селскостопанската организација ќе му определи нов износ на минималниот личен доход според работното место на кое е распореден и ќе му издаде решение за тоа.

Ако е работникот од претходниот став привремено распореден на друго работно место, минималниот личен доход за него се утврдува и за тоа време според износот што со решението му е определен врз основа на износот за работното место на кое постојано работи.

Ако работникот што е распореден на работно место со минималниот личен доход определен во распон ги исполни според одредбите на тарифниот правилник од 1957 година условите за повисок износ на минималниот личен доход, селскостопанската организација за таквиот работник ќе донесе ново решение за минималниот личен доход.

Решението за минималниот личен доход донесено според одредбите од ст. 1 и 3 на оваа точка селскостопанската организација е должна да му го достави на контрола на органот на управата, на-

длежен за работите на трудот и на работните односи на општинскиот народен одбор.

15. На работникот што се прима во работен однос, а личниот доход му се пресметува според тарифниот став определет за работното место, селскостопанската организација е должна да му издаде решение за минималниот личен доход во срок од 8 дена од денот на стапување на работа.

16. Минималниот личен доход определет во решението на селскостопанската организација важи само за времето додека работникот се наоѓа во работен однос со селскостопанската организација.

VI. Утврдување на времето за пресметување на минималниот личен доход за работниците чие време поминато на работа не се контролира

17. За работниците на селскостопанските организации чиј личен доход се утврдува по ефект а не се контролира времето поминато на работа, времето за пресметување на минималниот личен доход се утврдува врз основа на работниот ефект кој, според установените норми на селскостопанската организација, работникот треба да го оствари за работа во редовното работно време.

Ефектот остварен над установената норма не се зема предвид за утврдување на времето врз основа на кое се пресметува минималниот личен доход.

Ако работникот не оствари ефект кој според установените норми на селскостопанската организација би требало да го оствари со работа во редовното работно време, пресметувањето на минималниот личен доход се врши според времето што му одговара на постигнатиот работен ефект на тој работник.

За работниците што работат во групна норма времето врз основа на кое се пресметува минималниот личен доход се утврдува според встварениот ефект на сите работници опфатени со групната норма.

VII. Утврдување на минималниот личен доход на работниците на општите земјоделски задруги

18. Општите земјоделски задруги ги утврдуваат минималните лични доходи на работниците како новооснованите стопански организации според одредбите од точ. 22 до 24 на Наредбата за постапката за утврдување на минималните лични доходи на работниците на стопанските организации, и тоа за селскостопанската дејност во границите на минималните лични доходи за селскостопанската дејност на селскостопанските организации, а за неселскостопанската дејност во границите на минималните лични доходи на стопанските организации од онаа стопанска гранка или дејност на која ѝ припаѓа односниот погон.

VIII. Завршни одредби

19. Доколку со оваа наредба не е предвидено поинаку за утврдување на минималните лични доходи на работниците запослени во селскостопанските организации и во општите земјоделски задруги, важат во сè одредбите од Наредбата за постапката за утврдување на минималните лични доходи на работниците на стопанските организации.

20. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1958 година.

Бр. 08—2055/1
19 јули 1958 година
Белград

Секретар за трудот,
Момо Марковиќ, с. р.

613.

Врз основа на точката 4 став 3 и точ. 9 и 13 од Одлуката за утврдувањето и расподелбата на доходот на погоните на стопанските организации што изведуваат инвестициони работи во странство („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 15/58), Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за трудот, во согласност со сојузниот Државен секретаријат за работите на финансиие, и слава

НАРЕДБА

ЗА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА РАБОТНИЦИТЕ ЗАПОСЛЕНИ ВО ПОГОНИТЕ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ШТО ИЗВЕДУВААТ ИНВЕСТИЦИОНИ РАБОТИ ВО СТРАНСТВО

1. Личниот доход на работниците што се запослени во погоните на стопански организации што изведуваат инвестициони работи во странство се утврдува според основите определени во тарифниот правилник кој посебно се донесува за тој погон.

Тарифниот правилник на погонот во странство го донесува работничкиот совет на стопанската организација на предлог од управниот одбор. Ако е во времето на донесувањето на тарифниот правилник погонот во странство веќе основан, тарифниот правилник се донесува на негов предлог.

За донесувањето на тарифниот правилник од претходниот став нема да се применува постапката пропишана со Законот за работните односи.

2. Во тарифниот правилник на погонот во странство тарифните ставови и другите основи за пресметување на личниот доход на работниците се утврдуваат во валута на земјата во која работата се врши.

3. На работниците запослени во погонот во странство може според одобрената завршна сметка да им се исплати во динари зголемувањето на личните доходи над личните доходи остварени според тарифните ставови и другите основи најмногу до износот кој им се исплатува за таа деловна година на работниците на соодветните работни места во земјата. Височината на зголемувањето на личните доходи ја определува работничкиот совет на стопанската организација.

Ако стопанската организација за односиата деловна година од работењето во земјата не остварила достаточен чист приход за да им исплати на работниците запослени во земјата лични доходи над тарифните ставови, а погонот во странство остварил чист приход по подмирувањето на сите трошоци, вклучиво и личните доходи на работниците по основите од тарифниот правилник, работничкиот совет на стопанската организација може да одлучи на работниците на таквиот погон во странство да им се исплати зголемување на личните доходи најмногу до износот на едномесечниот личен доход според тарифниот став за соодветното работно место (работа) кој таквиот работник би го имал во земјата.

4. На странските работници и службеници запослени во погоните во странство личните доходи (платите) им се определуваат според прописите и условите во земјата во која се наоѓаат тие погони. Според прописите на односната земја се врши и социјално осигурување за тие работници и службеници.

5. Работниците на стопанските организации запослени во странство имаат право на дневници кога се наоѓаат на службено патување или на привремена работа надвор од местото на запослувањето, како и при првото одење во странство и враќање во земјата по завршената работа. Височината на дневницата ја определува управниот одбор на стопанската организација.

На работниците од претходниот став им припаѓа за времето на службеното патување личен доход определен за редовното работно време.

6. На работниците додека се запослени во странство не можат да им се даваат дневници наместо личниот доход.

7. Со влегувањето во сила на оваа наредба престанува да важи Одлуката за платите на работниците и службениците на стопанските организации на работа во странство („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 30/55).

8. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1958 година.

Бр. 06 — 1698/1

19 јули 1958 година

Белград

Секретар за трудот,
Мома Марковиќ, с. р

снимање на филмови и на претпријатијата за техничка изработка и обработка на филмови („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 30/57).

V. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1958 година.

Бр. 06—1786/1

16 јули 1958 година

Белград

Секретар за трудот,
Мома Марковиќ, с. р

614.

Врз основа на членот 2 од Уредбата за посебните услови за распределба на доходот на некои видови стопански организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 15/58) Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за трудот, во согласност со сојузниот Државен секретаријат за финансии, издава

НАРЕДБА

ЗА ДОДАТОЦИТЕ ЗА РАБОТА ВО ФИЛМСКИ ЕКИПИ НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА ЗА СНИМАЊЕ НА ФИЛМОВИ И НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА ЗА ТЕХНИЧКАТА ИЗРАБОТКА И ОБРАБОТКА НА ФИЛМОВИ ШТО СЕ ПРИЗНАВААТ КАКО МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ

I. Додатоците за работа во филмски екипи што претпријатијата за снимање на филмови и претпријатијата за техничка изработка и обработка на филмови им ги исплатуваат на работниците што во екипите работат на снимање на филмови се признаваат како материјални трошоци најмногу во следните граници:

1. за директор на филмска екипа, помошник директор на филмска екипа, сценеограф, тонски снимател и снимател, и тоа:

- 1) за играен филм од 33.000 до 90.700 динари;
- 2) за документарен филм од 8.100 до 24.400 дин;
2. за висококвалификуваните работници — од 16.200 до 22.700 динари, и тоа само за играен филм;
3. за другите работници и за административно-техничкиот персонал од 11.300 до 16.200 динари, и тоа само за играен филм.

Износите на додатоците од претходниот став содржат придонес за буџетите од личниот доход на работниците, придонес за социјално осигурување и придонес за станбена изградба.

II. Височината на додатоците се определува во личен износ за еден филм според тежината на условите под кои се снима филмот и според сложеноста на реализацијата на филмското дело, значењето на работата и квалитетот и обемот на работата која се бара, како и според времето што се предвидува дека работникот во екипата ќе го помине на снимање на филм.

Критериумите според кои ќе се определува височината на додатокот во границите од точката I на оваа наредба се утврдуваат во тарифниот правилник на претпријатието.

Височината на додатокот за секој одделен филм ја определува работничкиот совет врз основа на критериумите од тарифниот правилник, а во претпријатијата за снимање на филмови и во согласност со филмскиот совет на претпријатието. Одлуката се донесува пред почетокот на снимањето.

Ако работникот во екипата не го помине на снимање на филм сето време според кое е определен додатокот, износот на додатокот од одлуката на работничкиот совет се намалува сразмерно со бројот на дните што не ги поминал во екипата.

III. Исплатата на додатокот се врши најмногу до 50% за време на снимањето на филмот. Остатокот се исплатува по завршеното снимање на филмот.

IV. Со влегувањето во сила на оваа наредба престанува да важи Наредбата за додатоците за работа во филмските екипи на претпријатијата за

615.

Врз основа на точката 2 од Одлуката за промените на цените на тутунот и на тутунските преработки („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 31/55), Сојузниот уред за цени донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРОДАЖНИТЕ ЦЕНИ НА НОВИТЕ ВИДОВИ ЦИГАРИЊА И ЦИГАРИ

1. Се определуваат следните малопродажни цени за новите видови цигариња и цигари:

а) Цигариња:	Динари за 20 парчиња
„Рива“, калибар 8 мм, должина 70 мм,	55
„Слеме“, калибар 8 мм, должина 67 мм,	45

б) Цигари:	Динари за 1 парча
„Змеј“, должина со отсечената коница	
98 мм, дебелина всреде цигарата 10 мм,	20
„Клуб“, должина со коницата 110 мм,	
дебелина всреде цигарата 17 мм,	30
„Куба“, должина со отсечената коница	
95 мм, дебелина всреде цигарата 13 мм,	16

2. Ова решение влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 1338/1

16 јули 1958 година

Белград

Директор
на Сојузниот уред за цени,
Јован Крстев, с. р.

616.

Врз основа на членот 25 оддел II под 1) од Уредбата за пренесување работите во надлежност на сојузните и републичките органи на управата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 18/58), Управата за фармацевтска служба и медицинско снабдување, со согласност од Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за народно здравје, пропишува

УПАТСТВО

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА УПАТСТВОТО ЗА ПРОПИШУВАЊЕ ЛЕКОВИ НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА

1. Во Упатството за пропишување лекови на социјално осигурените лица („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 5/56) по точката 6 се додава нова точка 6а, која гласи:

„6а. Ако е со меѓународните спогодби со кои се регулираат правата од здравственото осигурување на странски државјани во Југославија, предвидено дека странски државјани сам ќе поднесува дел од трошоците за набавка на лекови а остатокот Сојузниот завод за социјално осигурување, надлежниот лекар на јавната здравствена служба при пропишувањето на лекот го втиснува на рецептот на заводот за социјално осигурување и отисокот од штембилот на кој пишува износот што го плаќа корисникот на лекот.

Содржината на штембилот, чија должина е 6 см а широчина 1,5 см, гласи:

„Од доносителот да се наплати
— % од вредноста на лекот“.

2. Ова упатство влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 1813/2

30 јули 1958 година

Белград

Началник

на Управата за фармацевтска служба
и медицинско снабдување,
Мр. ph. Венцеслав Павлов, с. р.

617.

Врз основа на членот 75и од Уредбата за измени и дополненија на Уредбата за трговската дејност и трговските претпријатија и дуќани („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/58) и точ. 1, 2, 3, 5 и 6 од Наредбата за договарањето за цените по кои стопанските организации ќе купуваат селскостопанските производи од задружните и селскостопанските производителски организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 19/58), претставниците на Сојузот на трговските комори на Југославија, на Сојузот на селскостопанско-шумарските комори на Југославија, на Сојузната надворешнотрговска комора, на Сојузната индустриска комора и на Главниот задружен сојуз на Југославија постигнаа

ДОГОВОР

ЗА НАЈВИСОКИТЕ ЦЕНИ НА ИНДУСТРИСКИТЕ РАСТЕНИЈА И ЗА ПОДРАЧЈАТА НА КОИ ОВЛАСТЕНИТЕ СТОПАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ ЌЕ КОНТРАХИРААТ ОТКУПУВААТ ИЛИ НАБАВУВААТ ИНДУСТРИСКИ РАСТЕНИЈА ВО 1959 ГОДИНА

1. Претставниците на Сојузот на трговските комори на Југославија, на Сојузот на селскостопанско-шумарските комори на Југославија, на Сојузната надворешнотрговска комора, на Сојузната индустриска комора и на Главниот задружен сојуз на Југославија, на состанокот одржан на 25 јули 1958 година во Сојузот на трговските комори на Југославија, се згоговорија

А) Највисоките цени, по кои стопанските организации што се занимаваат со промет и преработка на индустриски растенија а кои можат да купуваат индустриски растенија од земјоделските задруги, дечовните сојузи и од селскостопанските производителски организации во 1959 година да бидат, и тоа:

1. цикорија	Динари	до 7,70
2. конопово стебленце:		
I. класа	до	16
II. класа	до	13
III. класа	до	9
IV. класа	до	6
3. свилени кокони:		
а) македонска домашна		
I. класа	до	16
II. класа	до	13
III. класа	до	9
б) француска и француска домашна		
I. класа	до	590
II. класа	до	430
III. класа	до	95
в) јапонска бела (Nasiba Tenryu)		
I. класа	до	560
II. класа	до	410
III. класа	до	95
4) памук суров:		
а) памук од селектирани сорти	до	175
б) други сорти		
I. класа	до	160
II. класа	до	145
III. класа	до	125

За сите подрачја
Динари,

5. индустриска пиперка:		
а) свежа пиперка во растурена состојба		
I класа: сосема зрели и здрави плодови од прво и второ берење, годни во потполност за преработка во финални производи на квалитетна мелена индустриска пиперка	до	22
II класа: зрели и здрави плодови од второ и трето берење, со најмногу до 20% незозреани, присилно узреани и оштетени плодови	до	18
III класа: зрели плодови од трето и од други берења, со најмногу до 40% незозреани, присилно узреани и оштетени плодови	до	13
IV класа: сите отпадоци впадени, мувлосани и на друг начин начнати плодови, само делумно употребливи за финални производи на послаби класи	до	7

б) сува пиперка, со 15% влага:	Подрачје на НР Македонија	Динари
I класа: здрави, добро развиени плодови од прво и второ берење	до 180	160
II класа: здрави, добро развиени плодови од второ берење со најмногу 10% оштетени плодови	до 125	110
III класа: употребливи плодови од сите берења со најмногу до 20% оштетени плодови	до 80	70

в) полупреработена — толчена пиперка:
За сите подрачја
Динари

а) племенита блага пиперка, со 50 кг семе на 100 кг покорица	до	350
б) полублага пиперка, со 50 кг семе на 100 кг покорица	до	215
в) црвена дута пиперка	до	125
г) бледо-црвена пиперка	до	45

Договорените цени под А) се подразбираат за 1 кг франко магацин, вагон, шлеп или друго превозно средство по избор на купувачот.

Б) Подрачјата на кои фабриките за преработка на индустриска пиперка ќе контрахираат, откупуваат или набавуваат индустриска пиперка во 1959 година да бидат, и тоа:

1. Фабриката за преработка на пиперка „Алега“ — Нови Кнежевац: околицата Кикинда;
2. Фабриката за преработка на пиперка „Витамин“ — Хоргош:
- а) околиците Сента и Суботица;
- б) општините Бајша, Мали Иџош, Пачир и Чантавир од околицата Бачка Топола;
3. Фабриката за преработка на пиперка — Футог:
- а) околицата Нови Сад;
- б) општините Кула и Врбас од околицата Врбас;
4. Погонот за преработка на пиперка на земјоделската задруга — Старе Моравице: околицата Бачка Топола, освен општините Бајша, Мали Иџош, Пачир и Чантавир.
5. Фабриката за преработка на овојше и зеленчук — Купусине: околицата Сомбор;
6. Фабриката за преработка на пиперка „Морапа“ — Житковаци:
- а) околицата Крушевац;
- б) околицата Ниш, освен општините Мрамор и Дољевац;

7. Фабриката за преработка на пиперка „Моравка“ — Лесковац:

- а) околиците Прокупље и Лесковац;
- б) општините Мрамор и Дољевац од околицата Ниш;

8. Фабриката за преработка на пиперка — Гевгелија:

- а) околицата Титов Велес;
- б) општината Струмица од околицата Штип;

9. Фабриката за преработка на пиперка „Витаминка“ — Прилеп: околицата Битола;**10. Фабриката за преработка на овошје и зеленчук „Преспанка“ — Ресен: околицата Охрид.**

II. Овој договор е задолжителен врз основа на членот 75к за сите стопански организации од членот 75и став 1 од Уредбата за измени и дополненија на Уредбата за трговската дејност и трговските претпријатија и дуќани („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/58).

III. Овој договор го одобри сојузниот Државен секретаријат за работите на стоковниот промет, со согласност од секретаријатите на Сојузниот извршен совет за селско стопанство и шумарство и за индустрија.

IV. Овој договор влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 03—3411

30 јули 1958 година.

Белград

За Сојузот на трговските комори на

Југославија

Секретар,

Ристо Бајалски, с. р.

За сојузот на селскостопанско-шумарските комори на Југославија

Секретар,

инж. Јордан Блажевски, с. р.

За Сојузната индустриска комора

Генерален секретар,

инж. Звонко Морич, с. р.

За Сојузната надворешнотрговска комора

Секретар,

др Милан Алексиќ, с. р.

За Главниот задружен сојуз на Југославија

Генерален секретар,

Светислав Јешиќ, с. р.

618.

Врз основа на членот 75и од Уредбата за измени и дополненија на Уредбата за трговската дејност и трговските претпријатија и дуќани („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/58) и точ. 1, 2, 3, 5 и 6 од Наредбата за договарањето за цените по кои стопанските организации ќе купуваат селскостопански производи од задружните и селскостопанските производителски организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 19/58), претставниците на Сојузот на трговските комори на Југославија, на Сојузот на селскостопанско-шумарските комори на Југославија, на Сојузната надворешнотрговска комора, на Сојузната индустриска комора и на Главниот задружен сојуз на Југославија постигнаа

ДОГОВОР

ЗА НАЈВИСОКИТЕ ЦЕНИ ПО КОИ СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЌЕ КУПУВААТ СВЕЖА СЛИВА, СУВА СЛИВА И РАКИЈА ОД СЛИВИ ВО 1958/59 ГОДИНА

I. Претставниците на Сојузот на трговските комори на Југославија, на Сојузот на селскостопанско-шумарските комори на Југославија, на Сојузната надворешнотрговска комора, на Сојузната индустриска комора и на Главниот задружен сојуз на Југославија, на состанокот одржан на 28 јули

1958 година во Сојузот на трговските комори на Југославија, се здоговорија:

Највисоките цени, по кои стопанските организации што се занимаваат со промет и преработка на свежи и суви сливи и ракија од сливи а кои можат да купуваат свежа и сува слива и ракија од сливи од земјоделските задруги, деловните сојузи и селскостопанските производителски организации во 1958 и 1959 година да бидат, и тоа:

а) Свежа и сува слива

Динари

1. слива браница за извоз, од квалитет што им одговара на условите предвидени според JUS (B2.032/55) за квалитетот I — — — — — до 30
 2. слива браница за домашниот пазар, од квалитет што им одговара на условите предвидени според JUS (B2.032/55) за квалитетот II — — — — — до 25
 3. слива за преработка во пекмез, пулпа и сл. индустриски квалитет до 18
 4. слива за каца — ракиски квалитет до 13
 5. сува слива од квалитет 95/100 (стотинка) — — — — — до 105
- За повеќе или помалку од 100 парчиња суви сливи во ½ кг ќе се пресмета 0,50 динари за секое парче.

Договорените цени се подразбираат за 1 кг франко натоварено во вагон, шлеп или друго превозно средство по избор на купувачот, за горе определениот квалитет.

Динари

б) Ракија од сливи

за еден степен алкохол — — — — — до 4,50

Договорената цена се подразбира без плаќање данок на промет на производи франко магацин, вагон или друго превозно средство по избор на купувачот, за квалитетот вообичаен во прометот.

II. Овој договор е задолжителен врз основа на членот 75к за сите стопански организации од членот 75и став 1 на Уредбата за измени и дополненија на Уредбата за трговската дејност и трговските претпријатија и дуќани („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/58).

III. Овој договор го одобри сојузниот Државен секретаријат за работите на стоковниот промет, со согласност од секретаријатите на Сојузниот извршен совет за селско стопанство и шумарство и за индустрија.

IV. Овој договор влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 03—3410

28 јули 1958 година

Белград

За Сојузот на трговските комори на

Југославија

Секретар,

Ристо Бајалски, с. р.

За Сојузот на селскостопанско-шумарските комори на Југославија

Секретар,

инж. Јордан Блажевски, с. р.

За Сојузната индустриска комора

Генерален секретар,

инж. Звонко Морич, с. р.

За Сојузната надворешнотрговска комора

Секретар,

др Милан Алексиќ, с. р.

За Главниот задружен сојуз на Југославија

Генерален секретар,

Светислав Јешиќ, с. р.

619.

Врз основа на чл. 39, 44 и 45 од Основниот закон за заштита на растенијата од болести и штетници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 26/54), Сојузната управа за заштита на растенијата објавува

СПИСОК

НА ХЕМИСКИТЕ СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА ЗА КОИ Е ИЗДАДЕНА ПРИВРЕМЕНА ДОЗВОЛА ЗА ПУШТАЊЕ ВО ПРОМЕТ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА ЈУГОСЛАВИЈА, А ЧИЈА ВАЖНОСТ Е ПРЕСТАНАТА

Сојузната управа за заштита на растенијата утврдува дека престанала важноста на привремените дозволи за пуштање во промет на следните хемиски средства за заштита на растенијата:

- 1) Aaglotyl произведува N. V. Aagrunol-Chemical Works, Groningen. Застапник Commerce — Љубљана. Број на привремената дозвола чија важност престанала 1482 од 30 септември 1955. Објавено под ред. бр. 21 од Списокот на хемиските средства за заштита на растенијата за кои е издадена дозвола за пуштање во промет на територијата на Југославија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 8/56);
- 2) Aaphythora произведува Aagrunol-Chem. Fabrik — Groningen. Застапник Commerce — Љубљана. Број на привремената дозвола чија важност престанала 337 од 15 март 1956. Објавено под ред. бр. 14 од Списокот на хемиските средства за заштита на растенијата за кои е издадена дозвола за пуштање во промет на територијата на Југославија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 33/56);
- 3) Agrocide 7 произведува Plant Protection Ltd. Лондон. Застапник Интерекспорт — Белград. Број на привремената дозвола чија важност престанала 536 од 7 април 1955. Објавено под ред. бр. 11 од Списокот на хемиските средства за заштита на растенијата за кои е издадена дозвола за пуштање во промет на територијата на Југославија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 37/55);
- 4) Agroxone 4 произведува Plant Protection Ltd. Лондон. Застапник Интерекспорт — Белград. Број на привремената дозвола чија важност престанала 2 од 15 март 1955. Објавено под ред. бр. 12 од Списокот на хемиските средства за заштита на растенијата за кои е издадена дозвола за пуштање во промет на територијата на Југославија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 37/55);
- 5) »Albolineum« произведува Plant Protection Ltd. Лондон. Застапник Интерекспорт — Белград. Број на привремената дозвола чија важност престанала 806 од 31 мај 1955. Објавено под ред. бр. 13 од Списокот на хемиските средства за заштита на растенијата за кои е издадена дозвола за пуштање во промет на територијата на Југославија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 37/55);

6) Ceretan

произведува „Плива“ — Загреб. Број на привремената дозвола чија важност престанала 696 од 19 август 1954. Објавено под ред. бр. 45 од Списокот на хемиските средства за заштита на растенијата за кои е издадена дозвола за пуштање во промет на територијата на Југославија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 9/55);

7) Chlorocide Dispersible Powder

произведува Boots Pure Drug Company Ltd., Nottingham. Застапник Commerce — Љубљана. Број на привремената дозвола чија важност престанала 1481 од 30 септември 1955. Објавено под ред. бр. 23 од Списокот на хемиските средства за заштита на растенијата за кои е издадена дозвола за пуштање во промет на територијата на Југославија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 8/56);

8) Copramat

произведува Riedel de Haen, Seelze bei Hannover. Застапник Commerce — Љубљана. Број на привремената дозвола чија важност престанала 376 од 2 февруари 1957. Објавено под ред. бр. 36 од Списокот на хемиските средства за заштита на растенијата за кои е издадена дозвола за пуштање во промет на територијата на Југославија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 7/57);

9) Cosan

произведува Riedel de Haen, Seelze bei Hannover. Застапник Commerce — Љубљана. Број на привремената дозвола чија важност престанала 1194 од 1 декември 1954. Објавено под ред. бр. 46 од Списокот на хемиските средства за заштита на растенијата за кои е издадена дозвола за пуштање во промет на територијата на Југославија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 9/55);

10) Cuman

произведува Riedel de Haen, Seelze bei Hannover. Застапник Commerce — Љубљана. Број на привремената дозвола чија важност престанала 192 од 14 јануари 1957. Објавено под ред. бр. 37 од Списокот на хемиските средства за заштита на растенијата за кои е издадена дозвола за пуштање во промет на територијата на Југославија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 7/57);

11) Dicopur

произведува Österreichische Stickstoffwerke A. G. Linz. Застапник „Хемотехна“ — Белград. Број на привремената дозвола чија важност престанала 146 од 15 март 1955. Објавено под ред. бр. 14 од Списокот на хемиските средства за заштита на растенијата за кои е издадена дозвола за пуштање во промет на територијата на Југославија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 37/55);

12) Dikofag МСРА

произведува Farbwerke Hoechst A. G. Frankfurt/Main. Застапник „Југохемия“ — Белград. Број на привремената дозвола чија важност престанала 1635 од 28 октомври 1955. Објавено под ред. бр. 25 од Списокот на хемиските средства за заштита на растенијата за кои е издадена дозвола за пуштање во промет на територијата на

- Југославија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 8/56);
- 13) Dithane Z-78 — произведува MINOC — Париз. Застапник „Филипс“ — техничко претставништво за ФНРЈ — Белград. Број на привремената дозвола чија важност престанала 197 од 21 април 1955. Објавено под ред. бр. 15 од Списокот на хемиските средства за заштита на растенијата за кои е издадена дозвола за пуштање во промет на територијата на Југославија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 37/55);
- 14) Duphar HCH Bo- — произведува Chem. Industrie „Du-
denentseuch- phar“ — Амстердам. Застапник
ungsmittel- „Филипс“ — техничко претставни-
DX 1117 штво за ФНРЈ — Белград. Број на привремената дозвола чија важност престанала 822 од 3 јуни 1955. Објавено под ред. бр. 16 од Списокот на хемиските средства за заштита на растенијата за кои е издадена дозвола за пуштање во промет на територијата на Југославија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 37/55);
- 15) Duphar Ma- — произведува N. V. Philips-Roxane —
lathion 50% Амстердам. Застапник „Филипс“
Mischöl-DO — техничко претставништво за
1330 ФНРЈ. Број на привремената до-
звола чија важност престанала 578 од 12 март 1956. Објавено под ред. бр. 15 од Списокот на хемиските средства за заштита на растенијата за кои е издадена дозвола за пуштање во промет на територијата на Југославија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 33/56);
- 16) Duphar — произведува N. V. Philips-Roxane,
parathion Амстердам. Застапник „Филипс“
M. O. 20% — техничко претставништво за
DX 1315 ФНРЈ — Белград. Број на привремената дозвола чија важност престанала 781 од 25 декември 1954. Објавено под ред. бр. 47 од Списокот на хемиските средства за заштита на растенијата за кои е издадена дозвола за пуштање во промет на територијата на Југославија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 9/55);
- 17) Duphar pa- — произведува N. V. Philips-Roxane,
rathion Амстердам. Застапник „Филипс“
M. O. 40% — техничко претставништво за
DX 1317 ФНРЈ — Белград. Број на привремената дозвола чија важност престанала 782 од 25 декември 1954. Објавено под ред. бр. 48 од Списокот на хемиските средства за заштита на растенијата за кои е издадена дозвола за пуштање во промет на територијата на Југославија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 9/55);
- 18) Duphar regu- — произведува N. V. Philips-Roxane,
lex flüssig Амстердам. Застапник „Филипс“
50% — техничко претставништво за
ФНРЈ — Белград. Број на привремената дозвола чија важност престанала 47 од 22 февруари 1955. Објавено под ред. бр. 49 од Списокот на хемиските средства за заштита на растенијата за кои е издадена дозвола за пуштање во промет на територијата на Југославија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 9/55);
- 19) Duphar Sa- — произведува N. V. Philips-Roxane,
atgutbelzmit- Амстердам. Застапник „Филипс“
tel-trocken — техничко претставништво за
DX 2111 ФНРЈ — Белград. Број на привремената дозвола чија важност престанала 311 од 22 февруари 1955. Објавено под ред. бр. 50 од Списокот на хемиските средства за заштита на растенијата за кои е издадена дозвола за пуштање во промет на територијата на Југославија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 9/55);
- 20) Duphar TCA — произведува N. V. Philips-Roxane,
Амстердам. Застапник „Филипс“
— техничко претставништво за
ФНРЈ — Белград. Број на привремената дозвола чија важност престанала 766 од 25 декември 1954. Објавено под ред. бр. 51 од Списокот на хемиските средства за заштита на растенијата за кои е издадена дозвола за пуштање во промет на територијата на Југославија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 9/55);
- 21) Duphar 2, 4, — произведува N. V. Philips-Roxane,
5-T M. O. Амстердам. Застапник „Филипс“
AG-40-DX — техничко претставништво за
3304 ФНРЈ — Белград. Број на привремената дозвола чија важност престанала 133 од 14 јануари 1957. Објавено под ред. бр. 38 од Списокот на хемиските средства за кои е издадена дозвола за пуштање во промет на територијата на Југославија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 7/57);
- 22) Duphar 2, 4, — произведува N. V. Philips-Roxane,
5-T Mischöl Амстердам. Застапник „Филипс“
B-40-DXN — техничко претставништво за
3301 ФНРЈ — Белград. Број на привремената дозвола чија важност престанала 980/56 од 14 јануари 1957. Објавено под ред. бр. 39 од Списокот на хемиските средства за заштита на растенијата за кои е издадена дозвола за пуштање во промет на територијата на Југославија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 7/57);
- 23) E-605 Forte — произведува „Bayer“ A. G. — Le-
verkusen. Застапник Коним — Љу-
бљана — деловна единица „Sano-
Pharma“ — Загреб, порано „Гене-
ралкомерц“ — Загреб. Број на привремената дозвола чија важност престанала 1895 од 8 декември 1955. Објавено под ред. бр. 27 од Списокот на хемиските средства за заштита на растенијата за кои е издадена дозвола за пуштање во промет на територијата на Југославија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 8/56);
- 24) Fernimine — произведува Plant Protection Ltd.,
Лондон. Застапник „Интерекспорт“
— Белград. Број на привремената дозвола чија важност престанала 137 од 8 декември 1955. Објавено под ред. бр. 28 од Списокот на хемиските средства за заштита на растенијата за кои е издадена дозвола за пуштање во промет на територијата на Југославија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 8/56);
- 25) Fosferno 20 — произведува Plant Protection Ltd.,
Лондон. Застапник „Интерекспорт“
— Белград. Број на привремената дозвола чија важност престанала

- 346 од 31 декември 1954. Објавено под ред. бр. 52 од Списокот на хемиските средства за заштита на растенијата за кои е издадена дозвола за пуштање во промет на територијата на Југославија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 9/55);
- 26) Fosferno 50 произведува Plant Protection Ltd., Лондон. Застапник „Интерекспорт“ — Белград. Број на привремената дозвола чија важност престанала 462 од 29 февруари 1956. Објавено под ред. бр. 18 од Списокот на хемиските средства за заштита на растенијата за кои е издадена дозвола за пуштање во промет на територијата на Југославија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 33/56);
- 27) Nedanal „М“ течен произведува „Bayer“ A. G. — Leverkusen. Застапник Коним — Љубљана, деловна единица „Sano-Pharma“ — Загреб, порано „Генералкомерц“ — Загреб. Број на привремената дозвола чија важност престанала 677 од 22 март 1956. Објавено под ред. бр. 19 од Списокот на хемиските средства за заштита на растенијата за кои е издадена дозвола за пуштање во промет на територијата на Југославија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 33/56);
- 28) Intoks 8-прав произведува Sandoz A. G. Базел. Застапник „Велебит“ — Загреб. Број на привремената дозвола чија важност престанала 1032 од 13 јули 1955. Објавено под ред. бр. 17 од Списокот на хемиските средства за заштита на растенијата за кои е издадена дозвола за пуштање во промет на територијата на Југославија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 37/55);
- 29) Intoks 8 — течен произведува Sandoz A. G. Базел. Застапник „Велебит“ — Загреб. Број на привремената дозвола чија важност престанала 463 од 29 февруари 1956. Објавено под ред. бр. 21 од Списокот на хемиските средства за заштита на растенијата за кои е издадена дозвола за пуштање во промет на територијата на Југославија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 33/56);
- 30) Karathane произведува Röhm & Haas, U. S. A. Застапник „Филипс“ — техничко претставништво за ФНРЈ — Белград. Број на привремената дозвола чија важност престанала 379 од 2 февруари 1957. Објавено под ред. бр. 43 од Списокот на хемиските средства за заштита на растенијата за кои е издадена дозвола за пуштање во промет на територијата на Југославија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 7/57);
- 31) Liro-malathion 25% произведува G. Ligtermoet und Zoon, Rotterdam. Застапник „Алфа“ порано „Југостандард“ — Белград. Број на привремената дозвола чија важност престанала 555 од 10 март 1956. Објавено под ред. бр. 22 од Списокот на хемиските средства за заштита на растенијата за кои е издадена дозвола за пуштање во промет на територијата на Југославија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 33/56);
- 32) Liro-Malathion 50% ликвиден произведува G. Ligtermoet und Zoon, Rotterdam. Застапник „Алфа“ порано „Југостандард“ — Белград. Број на привремената дозвола чија важност престанала 557 од 10 март 1956. Објавено под ред. бр. 23 од Списокот на хемиските средства за заштита на растенијата за кои е издадена дозвола за пуштање во промет на територијата на Југославија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 33/56);
- 33) Lironox МСРА ликвиден произведува G. Ligtermoet und Zoon, Rotterdam. Застапник „Алфа“ порано „Југостандард“ — Белград. Број на привремената дозвола чија важност престанала 1564 од 29 октомври 1955. Објавено под ред. бр. 30 од Списокот на хемиските средства за заштита на растенијата за кои е издадена дозвола за пуштање во промет на територијата на Југославија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 8/56);
- 34) Lirothion 40% ликвиден произведува G. Ligtermoet und Zoon, Rotterdam. Застапник „Алфа“ порано „Југостандард“ — Белград. Број на привремената дозвола чија важност престанала 2022 од 19 декември 1955. Објавено под ред. бр. 31 од Списокот на хемиските средства за заштита на растенијата за кои е издадена дозвола за пуштање во промет на територијата на Југославија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 8/56);
- 35) Lirotan, средство за прскање произведува G. Ligtermoet und Zoon, Rotterdam. Застапник „Алфа“ порано „Југостандард“ — Белград. Број на привремената дозвола чија важност престанала 556 од 10 март 1956. Објавено под ред. бр. 24 од Списокот на хемиските средства за заштита на растенијата за кои е издадена дозвола за пуштање во промет на територијата на Југославија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 33/56);
- 36) „М-52“ во прав произведува Schering A. G. — Berlin-West. Застапник „Машинокомерц“ — Белград. Број на привремената дозвола чија важност престанала 3330 од 31 декември 1957. Објавено под ред. бр. 23 од Списокот на хемиските средства за заштита на растенијата за кои е издадена дозвола за пуштање во промет на територијата на Југославија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 8/58);
- 37) Na-Ta произведува Farbwerke Hoechst A. G. Frankfurt/Main. Застапник „Југохемија“ — Белград. Број на привремената дозвола чија важност престанала 465 од 29 февруари 1956. Објавено под ред. бр. 26 од Списокот на хемиските средства за заштита на растенијата за кои е издадена дозвола за пуштање во промет на територијата на Југославија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 33/56);
- 38) Netzscheffel-komulus 95 произведува Badische Anilin & Soda Fabrik, Ludwigshafen. Застапник „Chemcolor“ — Загреб. Број на привремената дозвола чија важност

- престанала 623 од 10 декември 1955. Објавено под ред. бр. 32 од Списокот на хемиските средства за заштита на растенијата за кои е издадена дозвола за пуштање во промет на територијата на Југославија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 8/56);
- 89) Orthocide 50 произведува California Spray-Chemical Corporation. Застапник „Алфа“ порано „Југостандард“ — Белград. Број на привремената дозвола чија важност престанала 484 од 3 март 1956. Објавено под ред. бр. 27 од Списокот на хемиските средства за заштита на растенијата за кои е издадена дозвола за пуштање во промет на територијата на Југославија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 33/56);
- 40) Perfektan-Streukonzentrat произведува Badische Anilin & Soda Fabrik, Ludwigshafen. Застапник „Chemcolor“ — Загреб. Број на привремената дозвола чија важност престанала 322 од 19 декември 1955. Објавено под ред. бр. 33 од Списокот на хемиските средства за заштита на растенијата за кои е издадена дозвола за пуштање во промет на територијата на Југославија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 8/56);
- 41) Phenoxylen plus произведува Pest Control Ltd., Bourn-Cambridge. Застапник „Филипс“ — техничко претставништво за ФНРЈ — Белград. Број на привремената дозвола чија важност престанала 758 од 31 декември 1954. Објавено под ред. бр. 53 од Списокот на хемиските средства за заштита на растенијата за кои е издадена дозвола за пуштање во промет на територијата на Југославија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 9/55);
- 42) „Riedel malathion“ произведува Riedel de Haen, Seelze bei Hannover. Застапник „Commerce“ — Љубљана. Број на привремената дозвола чија важност престанала 554 од 10 март 1956. Објавено под ред. бр. 28 од Списокот на хемиските средства за заштита на растенијата за кои е издадена дозвола за пуштање во промет на територијата на Југославија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 33/56);
- 43) Solfo colloidale Montecatini (колоидален сумпор Montecatini) произведува Montecatini — Милано. Застапник „Merkantile“ — Загреб. Број на привремената дозвола чија важност престанала 60 од 15 јануари 1955. Објавено под ред. бр. 54 од Списокот на хемиските средства за заштита на растенијата за кои е издадена дозвола за пуштање во промет на територијата на Југославија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 9/55);
- 44) Sufran-Netzschwefel произведува C. F. Spiess & Sohn, Kleinkarlbach/RHPF, Pflanzenschutz — G. m. b. H. — Hamburg. Застапник „Кемија — Имлекс“ — Љубљана. Број на привремената дозвола чија важност престанала 1033 од 13 јули 1955. Објавено под ред. бр. 18 од Списокот на хемиските средства за заштита на растенијата за кои е издадена дозвола за пуштање во промет на територијата на Југославија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 37/55);
- 45) Super-Tarsol произведува Chem. Werke Albert Wiesbaden-Biebrich. Застапник „Агропрогрес“ — Љубљана. Број на привремената дозвола чија важност престанала 327 од 23 февруари 1955. Објавено под ред. бр. 55 од Списокот на хемиските средства за заштита на растенијата за кои е издадена дозвола за пуштање во промет на територијата на Југославија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 9/55);
- 46) TABP 38 концентрација 1:1,5 произведува Pest Control Ltd., Bourn-Cambridge. Застапник „Филипс“ — техничко претставништво за ФНРЈ — Белград. Број на привремената дозвола чија важност престанала 2970 од 25 декември 1956. Објавено под ред. бр. 45 од Списокот на хемиските средства за заштита на растенијата за кои е издадена дозвола за пуштање во промет на територијата на Југославија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 7/57);
- 47) Terra Sytam произведува Murphy Chemical Company Ltd., Wheathampstead, Herts. Застапник Commerce — Љубљана. Број на привремената дозвола чија важност престанала 292 од 28 март 1956. Објавено под ред. бр. 30 од Списокот на хемиските средства за заштита на растенијата за кои е издадена дозвола за пуштање во промет на територијата на Југославија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 33/56);
- 48) Thiovit произведува Sandoz A. G. Basel. Застапник „Велебит“ — Загреб. Број на привремената дозвола чија важност престанала 776 од 29 декември 1954. Објавено под ред. бр. 56 од Списокот на хемиските средства за заштита на растенијата за кои е издадена дозвола за пуштање во промет на територијата на Југославија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 9/55);
- 49) U-46 M/Fluid произведува Badische Anilin & Soda Fabrik, Ludwigshafen. Застапник „Chemcolor“ — Загреб. Број на привремената дозвола чија важност престанала 325 од 13 октомври 1955. Објавено под ред. бр. 34 од Списокот на хемиските средства за заштита на растенијата за кои е издадена дозвола за пуштање во промет на територијата на Југославија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 8/56).

Бр. 02/3—1780/1
26 јули 1958 година
Белград

на Сојузната управа за заштита на растенијата,
инж. Србољуб Тодоровиќ, с. р.

По извршеното сравнување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Правилникот за службениците на трговските комори од областа на внатрешната трговија, објавен во „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 21/58, се поткраднале долу наведените грешки, та се дава

ИСПРАВКА

НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СЛУЖБЕНИЦИТЕ НА ТРГОВСКИТЕ КОМОРИ ОД ОБЛАСТА НА ВНАТРЕШНАТА ТРГОВИЈА

Во членот 6 став 2 под а) точка 1 во третиот ред зад зборовите: „Нови Сад,“ да се додадат изоставените зборови: „Ниш, Осиек,“.

Од Сојузот на трговските комори на Југославија, Белград, 17 јули 1958 година.

По извршеното сравнување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Наредбата за месечните паушални износи на придонесот од личниот доход на определени категории работници, објавен во „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 28/58, се поткраднала долу наведената грешка, та се дава

ИСПРАВКА

НА НАРЕДБАТА ЗА МЕСЕЧНИТЕ ПАУШАЛНИ ИЗНОСИ НА ПРИДОНЕСИТ ОД ЛИЧНИОТ ДОХОД НА ОПРЕДЕЛЕНИ КАТЕГОРИИ РАБОТНИЦИ

Во точката 9 во третиот ред озгора наместо зборовите: „1 мај 1958 година“ треба да се стават зборовите: „1 јули 1958 година“.

Од Сојузниот Државен секретаријат за работите на финансиите, 9 јули 1958 година, Белград.

По извршеното сравнување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Наредбата за издатоците за службени патувања, за работа на терен и за одвоен живот од фамилијата што на стопанските организации им се признаваат како материјални трошоци, објавен во „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 26/58, се поткраднале делу наведените грешки, та се дава

ИСПРАВКА

НА НАРЕДБАТА ЗА ИЗДАТОЦИТЕ ЗА СЛУЖБЕНИ ПАТУВАЊА, ЗА РАБОТА НА ТЕРЕН И ЗА ОДВОЕН ЖИВОТ ОД ФАМИЛИЈАТА ШТО НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ИМ СЕ ПРИЗНАВААТ КАКО МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ

Во точката 8 во 7 и 9 ред, во точката 12 во 6 ред и во точката 16 во последниот став во 4 ред место зборовите: „точката 2“ треба да стои: „точката 3“.

Во точката 10 став 1 во шестиот ред место зборот: „Динари“ треба да стои: „Динари дневно“.

Во точката 23 во 1 и 2 ред место зборовите: „точ. 18, 19 и 21“ треба да стои: „точ. 20—22“

Од Сојузниот Државен секретаријат за работите на финансиите, Белград, 9 јули 1958 година.

По извршеното сравнување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Решението за категорисање на работните места во стопанските претпријатија на Заедницата на стопанските претпријатија на Југословенските пошти, телеграфи и телефони, објавен во „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 26/58, се поткраднала долу наведената грешка, та се дава

ИСПРАВКА

НА РЕШЕНИЕТО ЗА КАТЕГОРИСАЊЕ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА ВО СТОПАНСКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА НА ЗАЕДНИЦАТА НА СТОПАНСКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ ПОШТИ, ТЕЛЕГРАФИ И ТЕЛЕФОНИ

Во точката 1 под наслов „ III— Категорија на работните места“ во одделот а) под 5) меѓу звањето „техничар“ и звањето „секретар на птт—аутогаража од II ред“ треба да стои звањето „секретар на птт—аутогаража од I ред“.

Од Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за трудот, Белград, 26 јули 1958 година.

РЕШЕНИЈА

Врз основа на членот 2 од Уредбата за оснивање Југословенска национална комисија за Организацијата на Обединетите нации за просвета, наука и култура (УНЕСКО) — („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 19/53), во врска со членот 33 од Уредбата за организацијата и работата на Сојузниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 20/58), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НОВИОТ СОСТАВ НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА НАЦИОНАЛНА КОМИСИЈА ЗА УНЕСКО

Се менува досегашниот состав на Југословенската национална комисија за УНЕСКО, така што во комисијата се именуваат, и тоа:

за претседател:

1) Ристиќ Марко, книжевник;

за генерален секретар:

2) Матиќ Милован, советник во Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за просвета и култура;

за членови:

3) Благојевиќ др Борислав, ректор на Белградскиот универзитет,

4) Брилеј др Јоже, помошник државен секретар за надворешни работи, со звање амбасадор

5) Бујас др Зоран, професор на универзитетот,

6) Чаловска Лилјана, советник во Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за просвета и култура,

7) Давидовиќ Радивоје, професор на Универзитетот во Белград,

8) Фрол Иво, помошник секретар на Сојузниот извршен совет за просвета и култура,

9) Горичар др Јоже, професор на универзитетот,

10) Конески Блаже, професор на универзитетот,

11) Мариновиќ Јован, директор на „ТАНЈУГ“

12) Митровиќ Митра, директор на Сојузниот завод за проучување на школските и просветните прашања,

13) Николиќ Миша, секретар на Советот на културно-просветните сојузи на Југославија,

14) Осолник Богдан, секретар на Сојузниот извршен совет за информации,

15) Перовиќ Лепа, државен советник во Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за просвета и култура.

16) Поповиќ Душан, секретар на Комисијата за културни врски со странство,

17) Стамболиќ Вукашин, член на ЦК Народна младеж на Југославија,

18) Станковиќ др Синиша, претседател на Академскиот совет на ФНРЈ

19) Становник Јанез, директор на Институтот за меѓународна политика и стопанство,

20) Видмар Јосип, книжевник,

21) Вилфан Марија, секретар на Комисијата за меѓународни врски на ССРНЈ,

22) Вучиниќ Драго, досегашен амбасадор на ФНРЈ во Турција,

23) Жанко др Милош, претседател на Советот за просвета на НР Хрватска.

Б. бр. 50

11 јули 1958 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар,
Велько Зековиќ, с. р.

Потпретседател,
Едвард Кардељ, с. р.

Врз основа на точката 4 од Решението за Институтот за млекарство како установа со самостојно финансирање („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 6/55), во врска со членот 33 од Уредбата за организацијата и работата на Сојузниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 20/58), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ИНСТИТУТОТ ЗА МЛЕКАРСТВО

1. За членови на Управниот одбор на Институтот за млекарство се именуваат, и тоа:

1) Пејиќ инж. Обрен, професор на Земјоделскиот факултет во Земун,

2) Ѓорѓевиќ Михаило, директор на Градското млекарство од Белград,

3) Павловиќ Васа, помошник директор на Селскостопанскиот комбинат „Белград“.

4) Габлер Франьо, директор на Загребската млекарница,

5) Бајец инж. Виктор, директор на Љубљанската млекарница,

6) Лашиќ инж. Антон, директор на Млекарската школа од Крањ,

7) Митровиќ др Милан, сојузен санитарен инспектор за хигиената на исхраната од Белград,

8) Обрадовиќ инж. Боровоје, советник на Институтот за млекарство од Белград.

II. Директорот на Институтот е член на Управниот одбор по својот положај (точка 4 став 2 од Решението за Институтот за млекарство како установа со самостојно финансирање).

III. Досегашните членови на Управниот одбор на Институтот за млекарство се разрешуваат од должност

Б. бр. 49

11 јули 1958 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар,
Велько Зековиќ, с. р.

Потпретседател,
Едвард Кардељ, с. р.

ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

„Службени гласник Народне Републике Србије“ во бројот 25 од 14 јуни 1958 година објавува:

Одлука за рамките за утврдување положбајните плати на службениците на републичките органи и на службениците во судовите во Народна Република Србија;

Одлука за одредување најразвиените околии и општини на територијата на Народна Република Србија и за најголемите положбајни плати на секретари на одделни народни одбори на општините;

Решение за измена и дополнување на Решението за основување на Заводот за унапредување на школството како установа со самостојно финансирање;

Решение за измена на Решението за основување на Реонската секција за заштита на земјиштата од ерозија и за уредување на пороите во Владичин Хан како установа со самостојно финансирање;

Решение за измени и дополненија на Решението за основување на реонски секции за заштита на земјиштата од ерозија и за уредување на короите во Ниш, Књажевац и Краљево како установи со самостојно финансирање;

Правилник за општите, стручните и техничките услови за организирање и работа на летувалиштата за деца и младини.

Во бројот 26 од 21 јуни 1958 година објавува:

Уредба за организацијата и работата на Извршниот совет на Народното собрание на НР Србија;

Одлука за исправка на границите на општините Драчки и Рајковиќ, околија Ваљево, и на општините Косјериќ и Жежевица, околија Титово Ужице;

Решение за основување Центар за ревматизам;

Решение за определување на повисоката норма на придонес според који бироите за посредување на трудот на град Белград и околиците Заечар и Светозарево ќе го уплатуваат придонесот во републичките дополнителни средства во 1958 година;

Наредба за измена и дополнување на Наредбата за признавање на стручните испити на работниците запослени во угостителските претпријатија и дуќани;

Исправка на Одлуката за утврдување на склучените договори за пропишување на општинскиот данок на промет.

НАРОДНЕ НОВИЦЕ
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ
ХРВАТСКЕ

„Народне новини“, службени лист Народне Републике Хрватске, во бројот 23 од 12 јуни 1958 година објавуваат:

Одлука за овластување на одолни секретаријати на Извршниот совет на Соборот да донесуваат правилници за својата внатрешна организација;

Наредба за условите за запишување на ученици во први клас на стручните училишта во учебната 1958/59 година.

Во бројот 24 од 19 јуни 1958 година објавуваат:

Наредба за определување на трошоците на прометот на големо за пченка, пченкарно брашно, јачмен (освен пиварскиот), зоб и крупица;

Наредба за определување на трошоците на прометот на големо на храна за добиток од индустриско потекло;

Пресметка на приходите и расходите на Заводот за социјално осигурување на НР Хрватска за 1958 година;

Одлука за претсметката и за програмата на фондот за превентивна здравствена заштита за 1958 година;

Решение за основавање на Пазаришна управа на општината Максимир во Загреб како установа со самостојно финансирање;

Исправка на Уредбата за привремената помош на воените инвалиди од војните бивши припадници на италијанската војска.

Во посебно издание на „Службен лист на ФНРЈ“, излезе од печат

Додатокот на „Службен лист на ФНРЈ“ бр. 31
„ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ПРАВИЛНИКА О ОЦЕНЈИВАЊУ ТЕЛЕСНЕ И
ДУШЕВНЕ СПОСОБНОСТИ ЛЕТАЧКОГ ОСОБЉА
У ЦИВИЛНОМ ВАЗДУХОПЛОВСТВУ“

(пречистен текст)

Изданието је дадено во латиница.

Цена 30 динари.

Порачки прима Комерцијалното одделение на „Службен лист на ФНРЈ“, Белград, Краљевика Марка бр. 9. Жиро сметка 101—11.

1—30

СОДРЖИНА:

	Страна
602 Уредба за организацијата на Државниот секретаријат за работите на народната одбрана — — — — —	829
603 Уредба за заедничкото вложување на основни и обртни средства на стопанските организации — — — — —	833
604 Уредба за измени и дополненија на Уредбата за материјалното и финансиското работење во Југословенската народна армија	835

605. Наредба за одобрување краткорочни кредити на народните републики, автономните единици, окопитите и општините за покривање на буџетските расходи поради нерамномерно притечување на приходите на буџетите — — — — —	835
606. Наредба за обезбедување обртни средства на установите со самостојно финансирање	837
607. Наредба за уплатата на разликата во данокот на промет на сел — — — — —	837
608. Наредба за условите и начинот на одобрување заеми без конкурс од средствата на Општиот инвестиционен фонд за изградба на кошеви за пченка — — — — —	838
609. Наредба за измени и дополненија на Наредбата за коефициентите за пресметување на разликата во цените при извозот и увозот на определени производи и услуги	838
610. Наредба за дополнение на Наредбата за регулирање извозот на определени производи — — — — —	839
611. Решение за забрана на внесувањето и растурањето на списанието „Пари Мач“ — — — — —	839
612. Наредба за постапката за утврдување на минималните лични доходи на работниците на селскостопанските организации — — — — —	839
613. Наредба за личните доходи на работниците запослени во погоните на стопански организации што изведуваат инвестициони работи во странство — — — — —	842
614. Наредба за додатоците за работа во филмски екипи на претпријатијата за снимање на филмови и на претпријатијата за техничка изработка и обработка на филмови што се признаваат како материјални трошоци — — — — —	843
615. Решение за определување продажните цени на новите видови цигариња и цигари	843
616. Упатство за дополнение на Упатството за пропишување лекови на осигурените лица	843
617. Договор за највисоките цени на индустриските растенија и за подрачјата на кои овластените стопански организации ќе контрахираат, откупуваат или набавуваат индустриски растенија во 1959 година	844
618. Договор за највисоките цени по кои стопанските организации ќе купуваат свежа слива, сува слива и ракија од сливи во 1958/59 година — — — — —	845
619. Список на хемиските средства за заштита на растенијата за кои е издадена привремена дозвола за пуштање во промет на територијата на Југославија, а чија важност е престаната — — — — —	846
Исправка на Правилникот за службениците на трговските комори од областа на внатрешната трговија — — — — —	850
Исправка на Наредбата за месечните паушални износи на придонесот од личниот доход на определени категории работници	850
Исправка на Наредбата за издатоците за службени патувања, за работа на терен и за одвоен живот од фамилијата што на стопанските организации им се признаваат како материјални трошоци — — — — —	850
Исправка на Решението за категорисање на работните места во стопанските претпријатија на Заедницата на стопанските претпријатија на Југословенските пошти, телефони и телефони — — — — —	850

Издава Народна установа „Службен лист на ФНРЈ“, Белград Улица Краљевика Марка бр. 9. Директор и одговорен уредник Слободан М. Нешовиќ Улица Краљевика Марка бр. 9. Печат на Белградскиот графички завод, Белград